



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИ

1830

Službeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

fah 51

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општинското јавногосподство 60802-603-1123

Петок, 4 јуни 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1976 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошта факс 220 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 451-453; Служба за претплата 351-732; Комерцијален сектор 451-671; Телекс 11750

340.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 мај 1976 година.

ПР бр. 478
28 мај 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74) во член 12а во алинеја 11 на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова алинеја 12, која гласи:

„Сојузен комитет за законодавство.“

Член 2

По член 12ј се додава нов член 12к, кој гласи: „Сојузниот комитет за законодавство врши работи што се однесуваат на: обезбедување стручна соработка во постапката за подготвување на сојузни закони и други прописи и на општи акти што Сојузниот извршен совет му ги предлага на Собранието на СФРЈ, како и во постапката за подготвување на прописи и други општи акти што ги донесува Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата, сојузните организации и други органи на федерацијата; обезбедување методолошко единство и согласност на тие прописи и на други општи акти со Уставот на СФРЈ и со сојузните закони, и давање за тоа мислења и предлози

до Собранието на СФРЈ по неговото барање, до Сојузниот извршен совет, до сојузните органи на управата и до сојузните организации; обезбедување соработка со соодветните републички и покраински органи во подготвување на сојузни закони; следење на состојбата на сојузното законодавство; иницирање, предлагање и подготвување на прашања од значење за развојот на правниот систем заради разгледување со соодветните републички и покраински органи; предлагање и подготвување, во согласност со соодветните републички и покраински органи, на мерки за унапредување на нормативната дејност на основните и други организации на здружен труд и на нивните заедници; давање, по сопствена иницијатива или по барање од Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, Претседателот на Републиката и од Сојузниот извршен совет, мислења и предлози по прашањата од значење за изградбата на сојузното законодавство и на единствените основи на правниот систем; подготвување, по барање од Собранието на СФРЈ и од Сојузниот извршен совет, на сојузни закони, други прописи и општи акти; вршење на други стручни работи во врска со подготвувањето на сојузни прописи; објавување во „Службен лист на СФРЈ“ на прописи на Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата, сојузните организации и на други органи на федерацијата; проучување на одделни правни прашања за потребите на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет.“

Член 3

Во член 30 во алинеја 2 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а алинеја 3 се брише.

Член 4

Член 33 се брише.

Член 5

Во член 34 став 1 алинеја 4 се брише.

Член 6

Во член 46 став 3 по зборот: „дирекција“ запирката и зборовите: „во согласност со Сојузниот извршен совет“ се бришат.

Член 7

Сојузниот извршен совет може, по исклучок, да прописи одделни работни места во сојузен орган на управата, односно во сојузна организација да се пополнуваат и без јавен конкурс, ако тоа го бара природата на вршењето на работите или одговорноста за извршување на работите или други посебни услови на работата.

Член 8

Функционерот што раководи со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација, може да одлучи непополнето работно место во сојузен орган на управата, односно во сојузна организација, предвидено со решението за систематизацијата на работните места, да се пополни и со распоредување на работник од тој орган односно организација, кој ги

исполнува условите за работа предвидени за односното работно место.

Непополнето работно место во сојузен орган на управата или во сојузна организација може да се пополни без јавен конкурс и со прием на работник од друг сојузен орган на управата, односно сојузна организација, ако за тоа се спогодат функционерите што раководат со тие сојузни органи на управата, односно сојузни организации и ако со тоа се согласи работникот.

Лицето кое во сојузен орган на управата, односно во сојузна организација е примено во својство на приправник, по успешно завршениот приправнички стаж се распоредува без јавен конкурс во тој сојузен орган на управата, односно сојузна организација, ако постои слободно работно место предвидено со решението за систематизацијата на работните места.

Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член функционерот што раководи со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација, одлучува по прибавеното мислење од работната заедница.

Член 9

По исклучок во дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ во странство својството работник на определено време може да се стекне ако се укаже потреба за определени задачи и работи да се ангажира работник со соодветна стручност, вон од постојаниот состав на Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

За приемот на работник на определено време одлучува сојузниот секретар за надворешни работи или друг функционер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи што ќе го овласти тој.

На работникот што го стекнал својството работник на определено време му престанува тоа својство со денот на истекот на определениот рок, што се утврдува со решение за стекнување својство на работник на определено време.

Член 10

Сојузниот комитет за законодавство ќе почне да работи најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи се укинува и престанува да работи со денот на почетокот на работата на Сојузниот комитет за законодавство.

Денот на престанувањето на работата на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи и денот на почетокот на работата на Сојузниот комитет за законодавство ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Сојузниот комитет за законодавство со денот на почетокот на работата ќе ги преземе средствата за редовна дејност и за посебни намени; опремата и друг имот, архивата и друга документација на укинатиот Секретаријат на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи.

Сојузниот комитет за законодавство ќе ги преземе сите работници што на денот на влегувањето во сила на овој закон работеле во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи.

Со денот на престанувањето на работата на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи се разрешуваат од должност функционерите во тој секретаријат.

Член 11

Сојузниот комитет за законодавство ќе поднесе до Сојузниот извршен совет предлог-акт за внатрешната организација и работата и решение за систематизацијата на работните места, во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Додека не ќе се донесе законот со кој ќе се регулираат правата, обврските и одговорностите на работниците во работните заедници на сојузните органи на управата и сојузните организации, сообразно ќе се применуваат соодветните одредби на Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), ако со овој или со друг сојузен закон за одделни сојузни органи на управата, односно сојузни организации не е определено поинаку.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за делокругот и работата на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/72).

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

341.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА

Се прогласува Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот совет од 28 мај 1976 година.

ПР бр. 476
28 мај 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За да се остваруваат со Уставот на СФРЈ утврдените права, интереси и одговорности на организациите на здружен труд, на самоуправните интересни заедници, на општествено-политичките заедници и на другите општествени правни лица во поглед на осигурувањето на општествените средства и работниците и на другите работни луѓе, како и правата и интересите на граѓаните и на граѓанските правни лица во поглед на осигурувањето на средствата во нивна сопственост и осигурувањето на лицата, со овој закон се уредуваат основите на системот за осигурување на имоти и лица.

Член 2

Основите на системот за осигурување на имоти и лица, што се уредуваат со овој закон, ги опфаќаат општите услови за основање на заедници на осигурување и формирање посебни заедници на ризици и основите на здружувањето на средства во нив и во заедниците на реосигурување, на самоуправното уредување на меѓусебните односи во заедниците на осигурување, во посебните заедници на ризици и во заедниците на реосигурување и управување со работењето на тие заедници, како и основите на системот за задолжително осигурување во областа на сообраќајот.

Член 3

Осигурувањето на имоти и лица се остварува со здружување на средства, врз начелата на заемност и солидарност, во заедници на осигурување.

Во заедниците на осигурување, заради осигурување од истовидни односно од сродни видови ризици, односно штети, се формираат посебни заедници на ризици.

Заради остварување на заедничките интереси на осигурениците во поглед на реосигурување се основаат заедници на реосигурување.

Член 4

Со работењето на заедниците на осигурување, на посебните заедници на ризици и на заедниците на реосигурување управуваат, врз начелата на делегатскиот систем, организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници и други општествени правни лица што здружиле средства во тие заедници.

Во управувањето со заедниците од став 1 на овој член учествуваат, во согласност со статутот на тие заедници и со закон, граѓаните и граѓанските правни лица — осигуреници.

Член 5

Осигурувањето на имоти и лица се заснова врз начелото на доброволност.

По исклучок, ако тоа е определено со закон, осигурувањето на имоти и лица е задолжително.

II. ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕ**Член 6**

Организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници и други општествени правни лица можат со самоуправна спогодба да основат заедница на осигурување на имоти и лица (во натамошниот текст: заедница на осигурување) и во неа, заедно со други лица, врз начелата на заемност и солидарност, да здружуваат средства заради осигурување на имоти и лица и заради отстранување или намалување на неповолното дејство на причините што можат да предизвикаат штети.

Член 7

Заедница на осигурување може да се основе заради осигурување на имоти (општествени средства, средства во сопственост на граѓани и на граѓански правни лица) и лица од истовидни или сродни видови ризици, односно штети, или од повеќе различни видови ризици, односно штети.

Во заедницата на осигурување во која средствата се здружуваат заради осигурување од повеќе различни видови ризици, односно штети, осигурениците што здружуваат средства заради осигурување од истовидни или сродни видови ризици, односно штети, се формираат посебни заедници на ризици (во натамошниот текст: заедници на ризици) и

здружуваат средства во посебни фондови на осигурување за тие штети.

Во заедницата на ризици осигурениците одлучуваат за работите и средствата на осигурувањето, во согласност со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување, со нејзиниот статут и со закон.

Заедницата на осигурување може да има деловни единици

Член 8

Со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување се утврдуваат истовидните или сродните видови ризици, односно штети за кои се формираат заедници на ризици и посебни фондови на осигурување за тие штети.

За осигурување на лица од последици на несреќен случај и за осигурување на живот се формира заедница на ризици, во која средствата за осигурување на живот мораат да се водат посебно.

Средствата за осигурување на живот што имаат карактер на штедење уживаат заштита како штедни влогови во динари, согласно со законот.

Член 9

Заедниците на осигурување и заедниците на ризици и другите форми на здружување и организирање, определени со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување, се правни лица со правата, обврските и одговорностите што ги имаат врз основа на уставот, законот и самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување.

Член 10

Меѓусебните односи на општествените правни лица — осигуреници што здружуваат средства во заедница на осигурување, управувањето со заедницата на осигурување и нејзиното работење се уредуваат со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување, со нејзиниот статут или со друг самоуправен општ акт и со закон.

Самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување ги содржи особено одредбите: за предметот и начинот на работењето на заедницата на осигурување и на заедниците на ризици во нејзиниот состав; за начинот на обезбедување средства за основање на заедница на осигурување; за работите што ќе се вршат заеднички и за средствата што ќе се здружуваат во рамките на заедницата на осигурување; за начинот на склучување на самоуправната спогодба за основите на планот и за донесувањето на планот на заедницата на осигурување; за реосигурувањето; за меѓусебните односи на заедницата на осигурување и заедниците на ризици и за начинот на решавањето на споровите од тие односи; за правата и обврските на заедницата на осигурување и заедниците на ризици спрема трети лица и за формите на одговорноста на заедниците на ризици за тие обврски; за органите на управување со заедницата на осигурување, за времето за кое се избираат, за нивните права, должности и одговорности, за начинот на нивниот избор и отповик и за начинот на нивното одлучување; за правата, должностите и одговорностите на работоводниот орган на заедницата на осигурување и за начинот на неговото именовање и разрешување; за народната одбрана и општествената самозаштита; за начинот на донесување на статутот, како и други одредби од значење за работењето на заедницата на осигурување и на заедниците на ризици.

Член 11

Заедница на осигурување се основа со склучување на самоуправна спогодба за основање на заедница на осигурување, а се смета за основана кога ќе се конституира.

Член 12

Заедница на осигурување може да се основе ако за нејзиното основање и работење се обезбедени средства за резерви на сигурноста.

Во заедницата на осигурување што се основа заради осигурување од повеќе различни видови ризици, односно штети, износот на средствата за резерви на сигурноста се утврдува за секоја заедница на ризици.

Износот на средствата и критериумите за резервите на сигурноста се утврдуваат со самоуправна спогодба за основање на заедница на осигурување, водејќи сметка за видовите на ризиците од кои ќе се осигуруваат имотите и лицата.

Член 13

Средства за основање и работење на заедницата на осигурување и на заедниците на ризици обезбедуваат организациите на здружен труд и други општествени правни лица што ја основаат заедницата на осигурување.

Средствата од став 1 на овој член заедницата на осигурување ќе им ги врати на основачите согласно со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување, а најдоцна кога од средствата остварени во нејзиното работење, односно во работењето на заедниците на ризици ќе се формираат резерви на сигурноста, во височината на износот утврден во смисла на член 12 од овој закон.

Член 14

Заедницата на осигурување се конституира со донесувањето на статутот и со изборот на органот на управување со заедницата на осигурување.

Член 15

Прописите што се однесуваат на основањето, конституирањето, извршните органи, раководните органи, самоуправната работничка контрола, статусните промени, санацијата и престанувањето на организациите на здружен труд и нивното работење, согласно се применуваат и врз заедниците на осигурување, ако со овој закон не е определено поинаку.

Прописите што се однесуваат на работната заедница за вршење на работите од заеднички интерес за повеќе организации во состав на организација на здружен труд, согласно се применуваат и врз работната заедница во заедницата на осигурување, ако со овој закон не е определено поинаку.

III. ЗАСНОВАЊЕ НА ОДНОСИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 16

Осигурувањето на имоти и лица е доброволно. Задолжително е осигурување на патниците во јавниот превоз, на корисниците, односно на сопствениците на моторни возила, на корисниците, односно на сопствениците на воздухоплови, како и во други случаи предвидени со закон.

Член 17

Правата и обврските помеѓу осигурениците и заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици се утврдуваат со договор за осигурување.

Условите на осигурувањето се составен дел на договорот за осигурување.

Член 18

Имотите и лицата во СФРЈ се осигуруваат кај домашните заедници на осигурување.

Сојузниот извршен совет пропишува кои имоти и лица во СФРЈ и во кои случаи можат да се осигурат кај странски осигурителни организации.

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ И СО ЗАЕДНИЦАТА НА РИЗИЦИ, ИЗВРШНИ ОРГАНИ, РАБОВОДНИ ОРГАНИ И САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА

Член 19

Со заедницата на осигурување односно со заедницата на ризици управуваат, остварувајќи ги начелата на делегатскиот систем, основните организации на здружен труд и други општествени правни лица, што здружуваат средства во тие заедници — осигуреници.

Во управувањето со заедницата на осигурување, односно со заедницата на ризици учествуваат и граѓаните и граѓанските правни лица — осигуреници и во нив остваруваат други права, во согласност со статутот на заедницата на осигурување и со закон.

Со статутот на заедницата на осигурување се определува начинот на изборот на делегати на граѓаните и граѓанските правни лица — осигуреници, водејќи сметка бројот на делегатите на осигурениците на општествените правни лица во заедницата на ризици да претставува мнозинство од вкупниот број на делегатите.

Член 20

Орган на управувањето со заедницата на осигурување односно со заедницата на ризици е собранието.

Составот на собранието, начинот на изборот на делегати и структурата на собранието, како и неговиот делокруг, се утврдуваат со самоуправна спогодба за основање на заедница на осигурување и со статут, во согласност со законот.

Определени извршни функции во заедницата на осигурување, односно во заедницата на ризици можат со статутот на заедницата да им се доверат на извршните органи на собранието на заедницата.

Извршниот орган се избира од собранието на заедницата. Составот, делокругот, правата, обврските и одговорностите на извршниот орган се уредуваат со статутот на заедницата.

Член 21

Во заедницата на осигурување и во заедницата на ризици постои индивидуален раководен орган или колегијален раководен орган.

Индивидуалниот раководен орган го именува и разрешува од должност собранието на заедницата.

Индивидуалниот раководен орган ја претставува и застапува заедницата.

Индивидуалниот раководен орган е одговорен за законитоста на работата на заедницата.

Ако индивидуалниот раководен орган смета дека актот на органот на заедницата е во спротивност со законот, со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување, со статутот и со друг самоуправен општ акт, ќе го предупреди за тоа органот што го донел таквиот акт.

Ако и по предупредувањето органот на заедницата што го донел таквиот акт остане при својот акт, индивидуалниот раководен орган ќе го запре од извршување тој акт и, во рок од три дена од денот на запирањето, ќе го извести за тоа надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Поблиски одредби за правата, обврските, одговорностите и овластувањата на индивидуалниот, односно колегијалниот раководен орган, како и за односот на индивидуалниот раководен орган спрема органите на заедницата и спрема работната заедница, се уредуваат со статутот на заедницата.

Член 22

Заради остварување и заштита на своите самоуправни права организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници и други општествени правни лица што, врз начелата на заемност и солидарност, здружуваат средства во заедницата на осигурување,

имаат право и должност да остваруваат самоуправни работничка контрола непосредно, преку органот на управувањето и преку посебен орган на самоуправната работничка контрола.

Составот на органот на самоуправната работничка контрола, начин на изборот, правата, должностите и одговорностите на членовите на органот на самоуправната работничка контрола се уредуваат со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување, со статутот и со друг самоуправен општ акт и со закон.

V. РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 23

Заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици е должна своето работење да го организира врз начелата на заемност и солидарност, согласно со економските начела на осигурувањето, така што трајно да обезбедува извршување на обврските по основа на осигурувањето.

Член 24

Средствата на една заедница на ризици не можат без согласност на таа заедница да се употребат за извршување на обврските на други заедници на ризици.

Осигурениците на една заедница на ризици и осигурениците на други заедници на ризици во рамките на иста заедница на осигурување спогодбено утврдуваат под кои услови средствата на фондовите наменети за намирување на обврските од осигурувањето од еден вид штета можат да се употребуваат за извршување на обврските од осигурувањето од други видови штети.

Средствата за осигурување на живот не можат да се употребат за извршување на обврските на други заедници на ризици, односно од други осигурувања.

Член 25

Собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици со статутот и со друг самоуправен општ акт, во согласност со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување, ги утврдува мерките за отстранување или намалување на неповолното дејство на причините што можат да предизвикаат штети и средствата за нивно финансирање и донесува програма и план за спроведувањето на тие мерки.

Заради отстранување или намалување на неповолното дејство на причините што можат да предизвикаат штети, заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици е должна да ги следи и анализира причините за штетите и, зависно од предметот што се осигурува, при утврдувањето на условите за осигурување да предвиди мерки со кои се отстрануваат причините за штетите и се намалуваат штетите, како и мерки со кои осигурениците материјално ќе се заинтересираат за преземање на тие мерки.

Собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици со самоуправен општ акт ги утврдува видовите на осигурување и условите под кои се врши бонификација во вид на намалување на премиите за наредниот период на опие осигуреници што во определен период на осигурување (во текот на една или повеќе години) немале штета.

Собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици може со самоуправен општ акт да ги утврди видовите на осигурување и условите под кои на осигурениците што во определен период на осигурување (во текот на една или повеќе години) имале повеќе штети, им се зголемуваат премиите во наредниот период во вид на доплата.

Член 26

Заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици ги покрива обврските по основа на осигурување со средствата здружени во заедницата, со соосигурување (со преземање на ризикот заедно со други заедници на осигурување, односно со заедници на ризици) или со реосигурување.

Дел од обврските по основа на осигурување, што заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици не може да го покрие со соосигурување и со реосигурување во СФРЈ, може да се покрие со реосигурување во странство, на начин што ќе се утврди со самоуправни спогодба на сите заедници на осигурување и заедници на реосигурување.

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој член се утврдуваат: видовите на осигурување, односно ризиците што ќе се реосигуруваат во странство, начин на утврдување на делот од обврските кој не може да се покрие во СФРЈ, начин на настапување во странство по работите на реосигурување и други прашања од заеднички и од поширок општествен интерес.

Ако не се постигне самоуправни спогодба од став 2 на овој член или ако тоа го бара спроведувањето на определена политика, сојузниот извршен совет го пропишува начинот и условите под кои се вршат работите на реосигурување во странство.

VI. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 27

Средствата за осигурување во заедница на осигурување, односно во заедница на ризици се формираат од средствата на осигурениците (премии за осигурување) и од други приходи.

Тарифа на премиите за осигурување ја донесува органот определен со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување. Со оваа спогодба се утврдуваат и начинот и постапката за донесување тарифа на премиите за осигурување.

Премијата за осигурување содржи техничка премија, средства за фондовите за превентива, средства што, врз основа на самоуправната спогодба склучена помеѓу заедницата на осигурување и нејзината работна заедница, работната заедница ги внесува во својот вкупен приход и средства за набавка на средства на трудот со кои управува заедницата на осигурување.

Член 28

Во заедница на осигурување, односно во заедница на ризици постојат резерви на сигурноста, математички резерви за осигурување на живот и фондови за превентива.

Резервите на сигурноста и математичката резерва за осигурување на живот се формираат од техничката премија за осигурување, во смисла на чл. 30 и 31 од овој закон, и служат за намирување на обврските спрема осигурениците.

Фондот за превентива се формира од премиите за осигурување, на начин и во височина што ќе ги утврди собранието на заедницата на ризици.

Средствата на фондот за превентива служат за преземање мерки заради отстранување и намалување на неповолното дејство на причините што можат да предизвикаат штети. Начинот на користење на тие средства се уредува со самоуправни општ акт на заедницата на осигурување, односно на заедницата на ризици.

Член 29

Од средствата на техничката премија се намируваат штетите и договорените износи по основа на осигурување и премиите за соосигурување и реосигурување.

Од средствата на техничката премија кон крајот на секоја деловна година се издвојува дел од таа премија кој се однесува на времетраењето на осигурувањето во наредната година (преносни премии), како и дел за исплата на настанатите а ненамирани обврски по основа на осигурување во тековната година (резервирани штети).

Од средствата на техничката премија за осигурување на живот се издвојува дел за математичката резерва на тие осигурувања.

Математичката резерва за осигурување на живот се утврдува на начин определен со статутот.

Член 30

Непотрошените средства на техничката премија за осигурување, заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици ги внесува во резервата на сигурноста додека таа резерва не ќе достигне определен износ.

Собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици може да одлучи дел од непотрошените средства за техничката премија да се внесе во фондот за превентива.

Износот на резервата на сигурноста од став 1 на овој член го определува собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици, водејќи сметка за видовите ризици од кои се осигуруваат имотите и лицата.

Ако средствата на резервата на сигурноста го достигнат износот утврден според став 3 на овој член, собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици може да одлучи дали непотрошените средства ќе ги внесе во фондот за превентива или во резервите на сигурноста и може да преземе мерки за намалување на премијата за осигурување или за проширување на осигурувањето на други ризици.

Во осигурувањето на животот, пред утврдувањето на делот на непотрошените средства на техничката премија кој се внесува во резервите за сигурноста, се издвојува дел на име учество на осигурениците во позитивниот резултат остварен во тоа осигурување.

Член 31

Ако средствата на техничката премија не се доволни за покривање на обврските по основа на осигурување и за издвојување според член 29 на овој закон, ненамираниот дел ќе се покрие од резервата на сигурноста.

Ако со употребата на средствата на резервата на сигурноста тие резерви се намалат за износ понизок од износот определен според член 12 од овој закон, заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици е должна средствата употребени до тој износ да ги надомести од непотрошените средства на техничката премија во наредната година или од други извори.

Ако на начин од став 2 на овој член потрошените средства од резервата на сигурноста не можат да се надоместат до износот утврден според член 12 од овој закон, заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици престанува да ги исполнува условите за вршење на осигурување и ќе се преземат мерките од член 35 на овој закон.

Член 32

Заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици може средствата за осигурување, заради зачувување на нивната вредност и остварување на други заеднички интереси на осигурениците, да ги здружува (здружува, вложува, депонира) преку финансиски организации, на начин и под услови во согласност со законот.

Заедницата на осигурување односно заедницата на ризици може да ја утврди намената за која здружените средства од став 1 на овој член можат да

се користат согласно со самоуправната спогодба и со општествениот договор во кои учествува.

При здружувањето на средствата, собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици е должна да води сметка за ликвидноста на заедницата и за сигурноста на здружените средства.

Средствата на фондовите за превентива можат за превентивни цели и непосредно да се здружуваат со средствата на осигурениците — општествени правни лица.

Средствата на фондовите од став 4 на овој член можат да се здружуваат и со средствата на општествено-политичките заедници и општествените организации.

Член 33

За здружувањето на средствата за осигурување, во смисла на одредбите од член 32 на овој закон, одлучува собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици, во согласност со самоуправната спогодба за основање на заедницата на осигурување и со статутот на заедницата.

VII. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 34

Работниците во заедницата на осигурување формираат работна заедница.

Меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците на работната заедница и на заедницата на осигурување се уредуваат со самоуправна спогодба.

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој член се уредуваат особено: видовите работи што ќе ги врши работната заедница; начин на обезбедување на средствата што се засметуваат во вкупниот приход на работната заедница; основите и мерилата за стекнување на доход на работната заедница; овластувањата на работната заедница во поглед на управувањето со работите и користењето на средствата во врска со извршувањето на нејзините работи; одговорноста на работната заедница за вршење на работите, како и други прашања од заеднички интерес.

Работниците во работната заедница ги уредуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во работата со самоуправен општ акт со кој се утврдуваат меѓусебните односи во здружениот труд, во согласност со самоуправната спогодба од став 2 на овој член.

Работниците во работната заедница вршат самоуправна контрола непосредно, преку органите на управување и преку посебен орган на самоуправна работничка контрола.

VIII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 35

Ако заедницата на осигурување или заедницата на ризици во текот на работењето престане да ги исполнува условите од член 12 на овој закон, собранието на заедницата на осигурување, односно собранието на заедницата на ризици е должна да преземе мерки за санација.

Ако со мерките за санација не се обезбедат средства за покривање на обврските од осигурувањето и средства за резерви на сигурноста во износот определен врз основа на член 12 од овој закон, заедницата престанува со работа, и над неа се спроведува стечај. Во стечајната постапка се изземаат средствата, правата и обврските од осигурувањето на живот и се формира посебна стечајна маса.

Заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици може да престане со работа и врз основа на самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување. Во тој случај се спроведува постапка за редовна ликвидација.

Средствата што ќе останат по завршетокот на редовната ликвидација ќе се распоредат на осигурениците на заедницата на осигурување, односно на заедницата на ризици согласно со мерилата утврдени со самоуправната спогодба за основање на заедница на осигурување.

IX. ЗАЕДНИЦА НА РЕОСИГУРУВАЊЕ

Член 36

Две или повеќе заедници на осигурување и заедниците на ризици во нивниот состав можат со самоуправна спогодба да основат заедница на реосигурување и во неа да здружат средства заради покривање дел на обврските од осигурувањето на имоти и лица кој не можат да го покријат со расположивите средства.

Заедницата на реосигурување може да се основе, ако за нејзиното основање и работење се обезбедени средства, на начин предвиден со член 12 на овој закон.

Во заедницата на реосигурување која се основа заради реосигурување од повеќе различни видови ризици, односно штети, за истовидни, односно сродни видови ризици, се формираат заедници на ризици и посебни фондови за реосигурување за тие штети.

Член 37

Правата и обврските помеѓу заедница на осигурување, односно заедница на ризици и заедница на реосигурување во работите на реосигурување, се уредуваат со договор.

Член 38

Заедницата на реосигурување може да врши и реосигурување на странски осигурителни организации.

Член 39

Заедницата на реосигурување која дел на обврските по основа на реосигурување не може да го покрие со расположиви средства, обезбедува покривање на тие обврски со реосигурување кај друга заедница на реосигурување.

Дел на обврските од став 1 на овој член кој не може да се покрие со реосигурување кај друга заедница на реосигурување — може да се покрие со реосигурување во странство, на начин предвиден со член 26 на овој закон.

Член 40

Средствата за реосигурување во заедницата на реосигурување се формираат од премијата за реосигурување и од други приходи.

Член 41

Со заедницата на реосигурување управуваат, според начелата на делегатскиот систем, реосигурениците на осигурување, односно заедници на ризици.

Работниците во заедницата на реосигурување формираат работна заедница и ја имаат положбата и сите самоуправни права како и работниците во работната заедница формирана во заедницата на осигурување.

Член 42

Одредбите на овој закон за основањето и конституирањето на заедницата на осигурување, за управувањето, работењето и за средствата и други одредби што се однесуваат на заедницата на осигурување и на нејзината работна заедница, согласно се применуваат и врз заедницата на реосигурување и врз работната заедница на таа заедница.

X. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАЕДНИЦИ НА РЕОСИГУРУВАЊЕ

Член 43

Заедниците на осигурување и заедниците на реосигурување можат со самоуправна спогодба да основат здружение заради вршење работи од заеднички интерес, унапредување на работата и работењето, усогласување на посебните интереси со заедничките интереси и заради разгледување и решавање на други прашања.

Здружението од став 1 на овој член ги врши и работите предвидени со меѓународни спогодби за осигурување на корисниците, односно сопствениците на моторни возила, го претставува југословенското осигурување во меѓународните организации на осигурување и собира и ги обработува статистичките податоци за осигурување од заеднички и од поширок општествен интерес.

Со самоуправна спогодба за основање на здружение се уредуваат начинот на вршење на работите од ст. 1 и 2 на овој член и на другите работи од заеднички интерес, правата и обврските на членовите на здружението, управувањето со здружението и други прашања од заеднички интерес.

XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРУВАЊА ВО СООБРАКАЈОТ

Член 44

Според законот задолжително се осигуруваат.

- 1) патниците во јавниот превоз — од последици на несреќен случај;
- 2) корисниците, односно сопствениците на моторни возила — од одговорноста за штети сторени на трети лица;
- 3) корисниците, односно сопствениците на воздухоплови — од одговорноста за штети сторени на трети лица.

Член 45

За задолжителното осигурување според член 44 на овој закон се склучува договор помеѓу лицето кое е должно според овој закон да склучи задолжително осигурување и заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици.

Договорот за задолжително осигурување од член 44 на овој закон мора да се склучи пред да почне да се користи превозното средство, односно пред да се пушти во сообраќај.

Со договорот за задолжително осигурување од став 1 на овој член се регулираат правата и обврските помеѓу осигуреникот, оштетеното лице и заедницата на осигурување, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 46

Југословенската народна армија не е должна да ги склучи задолжителните осигурувања предвидени од овој закон.

1. Осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај

Член 47

Корисниците, односно сопствениците на превозни средства, што се регистрираат на територијата на СФРЈ за вршење на јавен превоз на патници се должни да ги осигурат патниците од последици на несреќен случај на износите предвидени со прописот донесен врз основа на член 48 од овој закон.

Организациите на здружен труд и други општествени правни лица се должни, во смисла на став 1 од овој член, да ги осигурат своите работници што ги превезуваат од местото на домувањето до местото

на работата и обратно, како и други лица што ги превезуваат во врска со вршењето на својата дејност, и тоа:

1) патниците — што организациите на здружен труд за аеродромски услуги и други организации на здружен труд ги превезуваат до аеродром, пристаниште, станица и сл., и обратно;

2) туристите и други лица — што ги превезуваат туристичките, угостителските и други организации на здружен труд.

Член 48

Најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурувањето за еден патник, за случај на смрт, на трајна загуба на општата работна способност и во случај на проодна неспособност на патник за работа, на име надомест за загуба на заработката и на вистинските нужни трошоци за лекување ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Член 49

Ако на патник му се случи несреќен случај за кој е осигурен, заедницата на осигурување е должна да ја исплати:

1) договорената осигурена сума за случај на смрт на патникот — ако поради несреќниот случај настапила смрт на патникот кој бил постар од десет години, а 50% од договорената сума — ако патникот бил помлад од десет години;

2) договорената осигурена сума за случај на трајна загуба на општата работна способност — ако поради несреќниот случај настапила потполна трајна загуба на општата работна способност на патникот односно онолкув процент од договорената осигурена сума колку што изнесува процентот на делумната загуба на општата работна способност предизвикана со несреќниот случај. Степенот на трајната загуба на општата работна способност се утврдува според договорот за осигурување, односно условите на осигурувањето;

3) надомест на загубената заработка и надомест на вистинските нужни трошоци за лекување — ако поради несреќниот случај настапила проодна неспособност на патникот за вршење на редовното занимање, односно ако поради несреќниот случај е нарушено здравјето на повредениот патник, а најмногу по обете основи до височината на договорената осигурена сума за тие случаи.

Со исплатата на осигурената сума, односно на надоместот врз заедницата на осигурување преминуваат, до височината на извршената исплата, правата на корисникот на осигурувањето на надомест на штета спрема трети лица што по која и да е основа, се одговорни за штетата предизвикана со несреќниот случај, освен спрема лицето што склучило договор за осигурување.

Ако оштетено лице поради несреќен случај претрпи штета поголема од износот што му е исплатен по основа на задолжителното осигурување на патници од последиците на несреќен случај, од лицето одговорно за штетата има право на надомест само на оној дел на штетата што ја преминува осигурената сума што му е исплатена, односно надоместот по основа на ова осигурување.

Член 50

Ако договор за осигурување на патници не се склучи, а несреќен случај настане, исплата на осигурената сума, односно на надоместот ќе изврши заедницата на осигурување чие седиште е на територијата на републиката, односно на автономната покраина на која настанала штетата.

Заедницата на осигурување што ќе ја надомести штетата од став 1 на овој член има право на регрес од неосигурениот корисник, односно од сопственикот на моторното возило.

2. Осигурување на корисниците, односно на сопствениците на моторни возила од одговорноста за штета причинета на трети лица

Член 51

Корисникот, односно сопственикот на моторно и приклучно возило (во натамошниот текст: моторно возило) е должен да се осигури од одговорноста за штета причинета на трети лица поради смрт, повреда на телото или на здравјето или поради уништување, односно оштетување на предмети при употребата на моторното возило, освен од одговорноста за штета на предмети примени на превоз.

Под моторно возило, во смисла на овој закон, се подразбира возило на моторен погон, освен возилата што се движат по шини, кое е наменето за превоз на лица и предмети на патиштата или кое служи за влечење на приклучни возила наменети за превоз на лица и предмети на патиштата, регистрирани земјоделски трактори и други регистрирани работни возила на моторен погон и мотоцикли.

Член 52

Лица што со моторни возила со странска регистрација доаѓаат на територијата на СФРЈ, мораат на границата да склучат договор за осигурување од одговорноста за штета причинета на трети лица во смисла на член 51 од овој закон, ако за односното моторно возило немаат меѓународна исправа за осигурување што важи и за територијата на СФРЈ, или ако не дадат друг несомнен доказ за постоење на такво осигурување.

Пограничните органи на внатрешните работи се должни при влегувањето на моторно возило со странска регистрација на територијата на СФРЈ да проверат дали се исполнети условите од став 1 на овој член.

Заедниците на осигурување спогодбено ќе определат една или повеќе заедници на осигурување што на граничните премини ќе вршат осигурување за моторните возила од став 1 на овој член.

Член 53

Најниските осигурени износи на кои мора да се договори осигурувањето од одговорноста ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Член 54

Заедницата на осигурување кај која се осигурил корисникот односно сопственикот на моторно возило е должна да ја надомести штетата што корисникот, односно сопственикот или возачот на моторно возило е должен да ја надомести врз основа на правните правила за одговорноста поради употреба на моторно возило, а која е причинета поради смрт, повреда на телото или здравјето на некое лице или поради уништување, односно оштетување на нечиј предмет, освен предметите примени на превоз, а тоа најмногу до височината на договорените осигурени суми.

Член 55

Штета предизвикана со моторно возило чиј корисник, односно сопственик не склучил договор за осигурување од одговорноста, како и штета предизвикана со непознато моторно возило, ја надоместува и исплатува заедницата на осигурување чие седиште е на територијата на републиката, односно на автономната покраина на која настанала штетата, а тие штети ги поднесуваат сите заедници на осигурување што вршат осигурување од одговорноста на моторни возила регистрирани во републиката, односно во автономната покраина на чија територија настанала

штетата, сразмерно на премијата остварена со осигурувањето на тие возила.

Ако на територијата на републиката односно на автономната покраина не постои заедница на осигурување со седиште на таа територија, штетата од став 1 на овој член ќе ја надомести заедницата на осигурување кај која се осигурени претежен број корисници односно сопственици на моторни возила регистрирани во таа република, односно автономна покраина, а тие штети ги поднесуваат сите заедници на осигурување што вршат осигурување од одговорноста за тие возила на начин определен во став 1 на овој член.

Штетата предизвикана со моторно возило чиј корисник, односно сопственик не се осигурил се надоместува до износот на кој корисникот, односно сопственикот на тоа возило морал да склучи осигурување, а штетата предизвикана со непознато моторно возило се надоместува до износот пропишан за патничките моторни возила.

Со осигурувањето од одговорноста според овој закон се опфатени и штетите предизвикани со моторно возило кое го користело, односно со кое управувало лице што немало овластување за тоа.

Заедницата на осигурување што ќе ја надомести штетата од ст. 1, 2 и 4 на овој член, има право на регрес од неосигурениот корисник, односно од неовластениот возач.

Ако се пронајде моторното возило со кое е предизвикана штетата, заедницата на осигурување што го исплатила надоместот на штетата има право на регрес спрема заедницата на осигурување кај која е склучен договорот за осигурување од одговорноста.

Член 56

Странско лице на кое на територијата на СФРЈ му е причинета штета со непознато моторно возило или со моторно возило чиј корисник, односно сопственик не бил осигурен од одговорноста во моментот на незгодата, има право на надомест на штетата ако според законот на државата чиј е државјанин тоа лице, и граѓаните на СФРЈ во такви случаи имаат право на надомест на штета, во обемот предвиден со тој закон, но не поголем отколку што е определено во член 55 на овој закон.

Член 57

Оштетеното лице има право отштетното барање да го истакне непосредно спрема заедницата на осигурување.

Ако со овој закон не е определено поинаку, врз барањата на оштетените лица се применуваат материјалните и други одредби на прописите и на правните правила за надомест на штета.

Заедницата на осигурување не може спрема оштетено трето лице да истакнува приговори што врз основа на закон или на договорот за осигурување може да ги истакне спрема осигуреното лице поради непридржување кон законот или кон договорот.

Член 58

Ако во текот на траењето на осигурувањето се промени корисникот, односно сопственикот на моторното возило, правата и обврските од договорот за осигурување од одговорноста преминуваат врз новиот корисник, односно врз сопственикот и траат до истекот на тековниот период на осигурувањето.

Член 59

Покрај правото на регрес во случаите од чл. 49, 50 и 55 на овој закон, заедницата на осигурување има право на регрес и во други случаи во кои според договорот за осигурување заедницата на осигурување не е во обврска спрема осигуреното лице.

3. Осигурување на корисниците односно на сопствениците на воздухоплови од одговорноста за штета причинета на трети лица

Член 60

Корисник, односно сопственик на југословенски воздухоплов е должен да се осигури од одговорност за штети што воздухопловот при воздушна пловидба може да им причини на лица и на имоти на земја.

Странски воздухоплов што лета во воздушниот простор на СФРЈ, ако со билатерален договор не е определено поинаку, мора да биде осигурен од одговорноста за штетите од став 1 на овој член при влегувањето во тој простор, ако не е дадено друго обезбедување за надомест на таква штета.

Член 61

Организациите на здружен труд што вршат јавен воздушен превоз се должни, покрај осигурувањето од член 60 на овој закон, да се осигурат од одговорноста и за други штети што можат да им ги причинат на трети лица поради поседување или употреба на воздухоплов.

Член 62

Сојузниот извршен совет ќе ги определи износите на кои одделни видови воздухоплови мораат да бидат осигурени во смисла на чл. 60 и 61 од овој закон.

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 63

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап заедницата на осигурување или заедницата на реосигурување или заедницата на ризици:

1) ако во заедницата на ризици за осигурување на лица не се водат посебно средствата за осигурување на живот (член 8);

2) ако ги употреби средствата на заедницата на ризици противно на одредбите на член 24 од овој закон;

3) ако средствата за осигурување или реосигурување ги употреби противно на одредбите на чл. 28, 29 и 32 од овој закон.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 10.000 динари и одговорното лице во заедницата на осигурување, заедницата на ризици или во заедницата на реосигурување.

Член 64

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго општествено правно лице ако не се осигури од одговорноста според одредбите на овој закон или ако не го осигури лицето што е должно да го осигури според одредбите на овој закон, најмалку на износите определени со прописите донесени врз основа на овој закон (чл. 48, 53 и 62).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице.

Член 65

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој не ќе склучи договор за осигурување што е должен да го склучи според одредбите на овој закон.

ХИИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 66**

Постојните осигурителни организации, односно заедници на осигурување ја продолжуваат работата, а осигурениците се должни да извршат конституирање и да ја усогласат нивната организација и работење со одредбите од овој закон во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 67

Средствата, правата и обврските на постојните осигурителни организации, односно заедници на осигурување од работите на осигурувањето се распоредуваат со посебна самоуправна спогодба на заедниците на ризици во состав на заедницата на осигурување.

Член 68

Осигурителните организации, односно заедниците на осигурување што се занимаваат и со работи на реосигурување, ќе престанат да ги вршат работите на реосигурување во рокот определен во член 66 на овој закон.

Осигурителната организација, односно заедницата од став 1 на овој член може средствата, правата и обврските од работите на реосигурување да ги пренесе врз заедницата на реосигурување која ќе биде основана според одредбите од овој закон во спогодба со таа заедница, или може обврските по договорите од тие работи да ги ликвидира сама.

Член 69

Почетните резерви за сигурност се укинуваат. Средствата на почетните резерви за сигурност се внесуваат во резервите на сигурноста.

Средствата од резервата на сигурноста над износот определен врз основа на член 12 од овој закон, осигурителните организации, односно заедниците на осигурување ќе им ги вратат на основачите што ги внеле средствата во почетните резерви за сигурност.

Член 70

Ако осигурениците на осигурителна организација, односно заедница на осигурување, во рокот од член 66 на овој закон, не го усогласат нејзвното работење со одредбите на овој закон и не обезбедат средства во височината определена врз основа на член 12 од овој закон, таа ќе престане со работата.

Член 71

Постојните договори за задолжително осигурување склучени со рок на траење од една година остануваат во сила до договорениот рок на траењето на осигурувањето, а договорите склучени со рок на траење подолг од една година осигурениците, согласно со одредбите на овој закон, ќе ги заменат со нови договори со денот на истекот на тековниот период на осигурување, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на добивањето на писмена покана за замена на договорите од заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици, кога тие договори престануваат да важат.

Под тековен период на осигурување се подразбира период на осигурување во траење од една година, што истечува во време до една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 72

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 20/69), освен одредбите на чл. 64 до 73 од тој закон кои остануваат во сила до донесувањето на законот за облигациите и договорите и ќе се применуваат врз сите осигурувања, освен

врз осигурувањата на поморскиот транспорт и осигурувањата на меѓународниот копнен и меѓународниот воздухопловен транспорт;

2) Законот за условите за основање и работење на осигурителните заводи и заводите за реосигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67);

3) Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/68);

4) Правилникот за условите за добивање овластување за вршење работи на овластен актуар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/67 и 23/69);

5) Наредбата за статистичките податоци што осигурителните заводи и заводите за реосигурување се должни да ги доставуваат заради вршење на актуарски работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68).

До донесувањето на соодветни прописи остануваат во сила:

1) Одлуката за условите под кои можат да се вршат работите на реосигурувањето со странство и за определувањето на имотот и на лицата кои можат да се реосигурат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/67 и 24/71);

2) Одлуката за определување на имотот и лицата во Југославија што можат да се осигурат кај странски осигурителни организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/67);

3) Одлуката за определување на износите на кои корисниците односно сопствениците на воздухоплови мораат да се осигурат од одговорност за штети кои воздухоплов може да им ги причини на трети лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65).

Член 73

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

342.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУРЕПУБЛИЧКИТЕ И МЕЃУДРЖАВНИТЕ ВОДИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за меѓурејубличките и меѓудржавните води, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 мај 1976 година.

ПР бр. 480
28 мај 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУРЕПУБЛИЧКИТЕ И МЕЃУДРЖАВНИТЕ ВОДИ****Член 1**

Во Законот за меѓурејубличките и меѓудржавните води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74) називот на законот се менува и гласи: „Закон за основите на режимот на водите од интерес за две или

повеќе републики, односно автономни покраини и за меѓудржавните води“.

Член 2

Во член 1 став 1 зборот: „меѓурепубличките“ се брише, а по зборот: „републики“ се додаваат записки и зборовите: „односно автономни покраини“.

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат: „Водотеци од интерес за две или повеќе републики, односно автономни покраини се водотеците што претставуваат или пресечуваат граница помеѓу републики и оние што се определени со договорот од член 4 став 4 на овој закон (во натамошниот текст: меѓурепублички водотеци).“

Меѓудржавни води се водите што претставуваат или пресечуваат државна граница.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5.

Член 3

Во член 4 став 3 зборот: „меѓурепубличките“ се заменува со зборот: „меѓусебните“.

Во став 4 по зборовите: „меѓурепублички водотеци“ се додава зборот: „и“.

Член 4

По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Врз основа на оценетите можности и услови за развој на режимот на водите на меѓурепубличките водотеци и меѓудржавните води, при донесување на општествените планови на општествено-политичките заедници, се зема предвид и динамиката на развојот на основите на режимот на водите утврдена со водостопанските основи.“

Член 5

Член 6 се менува и гласи:

„Финансиските обврски и други односи во врска со изградбата на водостопански и други објекти, со изведување на работите (вадење на камен, песок и чакал и др.) и со употребата и заштитата на водите на меѓурепубличките водотеци, се регулираат со договор на заинтересираните републики односно автономни покраини.“

Член 6

Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи:

„Дејноста на одржувањето, развојот на основите на режимот на водите и заштитата на водите од став 1 на овој член е од посебен општествен интерес.“

Член 7

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Уредувањето на водите се врши со одржување на меѓурепубличките водотеци и меѓудржавните води, со изградбата и одржувањето на водостопанските објекти и постројки и со други мерки за уредување, развој на основите на режимот на водите и за заштита на водите, посебно водата од член 26 на овој закон.“

Член 8

Во член 8 се додава нов став 2, кој гласи:

„Водостопанската согласност од став 1 на овој член ја дава надлежниот орган на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се врши изградбата на објектот или постројката. Ако изградбата на објектот или постројката се врши на меѓурепублички водотек така што изградбата да зафаќа делови од територии на повеќе републики, односно републики и автономни покраини, водостопанската согласност ја дава органот одреден со договорот од член 6 на овој закон.“

Член 9

Во член 9 став 1 зборовите: „односно врз основа“ се заменуваат со зборовите: „или врз основа“.

Член 10

Во член 10 зборовите: „што е одреден“ се заменуваат со зборовите: „што е одредено“, а зборот: „секретаријат“ се заменува со зборот: „комитет“.

Член 11

Во член 11 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Водостопанската дозвола за објекти и постројки од член 9 став 1 на овој закон ја дава органот што ја дал водостопанската согласност.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 12

Во член 12 став 1 зборовите: „односно врз основа“ се заменуваат со зборовите: „или врз основа“.

Член 13

Во член 14 зборот: „секретаријат“ се заменува со зборот: „комитет“.

Член 14

Во член 15 став 1 по зборот: „Републиката“ се додаваат записки и зборовите: „односно автономната покраина“, а по зборот: „република“ се додаваат записки и зборовите: „автономна покраина“.

Член 15

Во член 19 став 1 по зборовите: „важечките прописи“ се додаваат зборовите: „и на меѓународните обврски на Југославија“.

Член 16

Во член 27 во четвртиот ред одозгора по зборовите: „дејство на водите“ се додаваат зборовите: „и на мразот“.

Член 17

Во член 30 став 1 зборот: „секретаријат“ се заменува со зборот: „комитет“.

Член 18

Во член 36 став 1 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „100.000“.

Во став 2 зборовите: „Со казната од став 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „Со парична казна од 50 до 2.000 динари“.

Член 19

Во член 38 зборовите: „до крајот на 1974“ се заменуваат со зборовите: „до крајот на 1976“.

Член 20

Во член 3, член 4 став 4, член 5 ст. 1 и 3, член 13 став 3, член 16 став 1, член 28 став 2 ред 4 и 5, член 30 став 1 ред 4 и 5, член 35 став 1 точка 1 и чл. 37 и 38, по зборот: „републики“ се додаваат зборовите: „и автономни покраини“.

Во член 5 став 2, член 8, член 11 став 1, член 17 ред 2 и 8 и член 30 став 1 ред 8 и 9, по зборот: „републиката“ се додаваат записки и зборовите: „односно автономната покраина“; во член 9 став 1 ред 4 и 7, член 12 став 1 ред 4 и 6, член 13 став 1 ред 3 и член 30 став 1 ред 11 по зборот: „република“ се додаваат записки и зборовите: „односно автономна покраина“; во член 17 ред 4, член 28 став 2 ред 2 и член 30 став 1 ред 7 по зборот: „републички“ се додаваат записки и зборовите: „односно автономни покраини“.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

343.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 мај 1976 година.

ПР бр. 479
28 мај 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

Во Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр 28/66 и 37/73) во член 4 точка 1 зборот: „или“ се заменува со записка, а по зборовите: „со сребро и бакар“ се додаваат зборовите: „или злато со никел и паладиум“.

Член 2

Во член 6 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на став 2 од овој член, предметите од скапоцени метали изработени со ковање (златници, сребреници, спомен-плакети и сл.) можат да ги имаат следните степени на финост, и тоа: златни — 900 илјадни (900/1000), а сребрени — 925 илјадни (925/1000).“

Член 3

Член 14 се менува и гласи:

„Испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали го вршат подрачните организациони единици на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во понатамошниот текст: органи на контрола).“

Подрачните организациони единици од став 1 на овој член ги основа, спојува и укинува Сојузниот извршен совет, на предлог од директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, по прибавеното мислење од извршниот совет на Собранието на автономната покраина на чија територија се основа органот на контрола, односно на чија територија се наоѓа органот на контрола кој се спојува, односно укинува.

Начинот на испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали го пропишува директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.“

Член 4

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи: „Испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши, по правило, во службените простории на органот на контрола.“

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со пропис на директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали може да се определи во кои случаи испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали може да се врши по барање од организација на здружен труд која произведува предмети од скапоцени метали во нејзините деловни простории.

Ако испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши во деловните простории на организација на здружен труд која произведува предмети од скапоцени метали, таа организација е должна да ги обезбеди потребните работни простории и опрема за вршење на испитувањето и жигосувањето, како и на свој трошок да му стави на располагање на органот на контрола потребна работна сила и материјал за испитување и жигосување.

Директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ги пропишува техничките услови што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали.“

Член 5

Член 19 се менува и гласи:

„Трошоците за испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали ги поднесува производителот или увозникот односно имателот на предметите од скапоцени метали.“

Височината и начинот на плаќање на надоместот на трошоците од став 1 на овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Приходот од надоместот од став 2 на овој член се внесува во буџетот на федерацијата.“

Член 6

Во член 20 став 1 зборовите: „Сојузниот секретар за стопанство“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали“.

Во став 2 зборовите: „Сојузниот завод за мерки и скапоцени метали“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали“, а зборовите: „што содржат и делови од не-скапоцени метали или други материи (кит, гипс, смола и сл.)“ се бришат.

Во став 3 зборовите: „Сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со сојузниот секретар за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

344.

Врз основа на член 9 од Законот за измени и дополненија на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/75) Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го утврди пречистениот текст на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач.

Пречистениот текст на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач ги опфаќа: Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70); Законот за

измени и дополненија на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/73) и Законот за измени и дополненија на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/75).

АС бр. 241/75
28 април 1976 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Соборот на
републиките и
покраините,
Воислав Ракиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ

(Пречистен текст)

I. Општи одредби

Член 1

На странски изведувач може да му се отстапи изградба на инвестиционен објект, односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект за потребите на домашен инвеститор под условите пропишани со овој закон.

Како странски изведувач, во смисла на овој закон, се подразбира странско правно или физичко лице кое според прописите на својата земја е овластено да се занимава со дејноста во која спаѓаат работите што се предмет на отстапување или со претприемачка дејност.

Странски изведувач-физичко лице во поглед на правата и обврските настанати со отстапување изградба на инвестиционен објект, односно со изведување одделни работи за потребите на домашен инвеститор, се смета како правно лице.

Член 2

Изградбата на инвестиционен објект, во смисла на овој закон, опфаќа:

- 1) изработка на инвестициона програма и изработка на инвестиционо-техничка документација;
- 2) претходни работи и подготвителни работи;
- 3) градење на инвестиционен објект;
- 4) набавување и вградување на опремата и пуштање на изградените објекти во погон.

Изведувањето на одделни работи врз инвестициониот објект опфаќа едно до три дејствија од став 1 на овој член, или изведување на одделни видови работи или работи што се дел на тие дејствија на инвестициониот објект.

Член 3

Странски изведувач, при изградба на инвестиционен објект, односно при изведување одделни работи на инвестиционен објект, е должен да се придржува кон прописите и условите што важат за домашна изведувачка организација на здружен труд, ако со овој закон не е определено поинаку.

II. Услови за отстапување изградба на инвестиционен објект односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач

Член 4

Изградбата на инвестиционен објект односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект може да му се отстапи на странски изведувач ако ниедна домашна изведувачка организација на здружен труд не располага со соодветни искуства, со стручни кадри и со механизација потребни за

изведување на работите што се предмет на отстапување или со слободни капацитети.

Постоенето на условите од став 1 на овој член го утврдува и потврдува Стопанската комора на Југославија, на начин и во постапка што самата ќе ги пропише.

Член 5

Изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект може да му се отстапи на странски изведувач и:

1) ако изградбата на инвестициониот објект, односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект најмалку 30% се финансира со средства на странски кредит, а со договорот за кредитот или со друг меѓународен договор е предвидена обврска на домашниот инвеститор да го овозможи учеството на странскиот изведувач во постапката за отстапување; или

2) ако со договорот за вложување средства од странски правни или физички лица, заради заедничко работење, за изведувањето на специфични или особено сложени работи на инвестиционен објект е предвидена обврска на домашниот инвеститор, во постапката на отстапување на таквите работи да му овозможи учество на странски изведувач специјализиран за изведување на такви работи.

Процентот од точка 1 став 1 на овој член се пресметува според претсметковната вредност на инвестиционен објект, односно на одделни работи на инвестиционен објект, во моментот на склучувањето на договорот за отстапување изградба на инвестиционен објект, односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект.

Процентот од точка 1 став 1 и на став 2 од овој член не се однесува на работите што се остваруваат преку Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 6

Во договорот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, мораат да се наведат и исправите и податоците што на странскиот изведувач ќе му се дадат на користење, како и видот и обемот на истражувањето ако истражувањето му се отстапува на странски изведувач.

Член 7

Изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект му се отстапува на странски изведувач преку јавно наддавање или преку собирање на понуди врз основа на претходно одржан конкурс за подобноста на изведувачките организации на здружен труд (меѓународен конкурс).

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект може да му се отстапи на странски изведувач преку непосредна погодба:

1) ако инвеститорот има со договор обезбедена долгорочна производна соработка со странски содоговараач или соработка остварена според договор за вложување на средства од странски правни или физички лица заради заедничко работење; или

2) ако со договор за набавка на увезена опрема, која се вградува во инвестиционен објект, обврската на странскиот испорачувач на таа опрема во поглед на нејзиниот квалитет и правилната употреба е условена со тоа работите за вградување и монтажа на таа опрема да ги изведува определен странски изведувач или со чување на деловната тајна определена во договорот за набавка на лиценца или за отстапување начин на процесот на производство; или

3) ако вредноста на работите што се предмет на отстапувањето, вклучувајќи ја и опремата, не преминува 1.500.000 динари, или ако вредноста на опремата не преминува 750.000 динари.

Член 8

Домашна изведувачка организација на здружен труд на која ѝ е отстапена изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект, може изведувањето на одделни работи да му го отстапи на странски изведувач како на подизведувач под условите под кои, според одредбите на овој закон, инвеститорот може да ја отстапи изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач.

Член 9

Странски изведувач може да учествува во меѓународниот конкурс сам или во кооперација со домашна организација на здружен труд.

Член 10

Условите за отстапување изградба на инвестиционен објект, односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач ги утврдува инвеститорот во согласност со прописите.

Со условите за отстапување мораат да се предвидат:

- 1) обврска на странскиот изведувач кон понудата да поднесе банковна гаранција за надомест на штетата што инвеститорот би можел да ја претрпи поради неуредното исполнување на договорот од страна на странскиот изведувач;
- 2) полагање кауција и нејзината форма, како и услов за учество во меѓународниот конкурс.

Член 11

Организациите на здружен труд, други организации и органи не можат со странски изведувач да преговараат за склучување договор за отстапување изградба на инвестиционен објект, односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект што според посебните прописи е од интерес за народната одбрана, пред добивањето на претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Пред добивањето на претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, инвеститорот од став 1 на овој член не може на странски изведувач да му дава никакви податоци што се однесуваат на изградбата на инвестиционен објект, односно на изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект од интерес за народната одбрана, ниту да му дозволи какво и да било премерување.

Член 12

Договорот за отстапување изградба на инвестиционен објект, односно изведување одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач е подготвен со денот на запишувањето на договорот во посебниот регистар кој се води кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија нема да изврши запишување на договорот во регистарот ако утврди:

- 1) дека договорот не е во согласност со одредбите на овој закон или со други сојузни прописи;
- 2) дека со договорот е предвидено применување на странски технички прописи, а за тоа не се исполнети условите од член 13 на овој закон;
- 3) дека со договорот се воспоставуваат односи со кои битно се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и на домашната организација на здружен труд и на странски изведувач;
- 4) дека договорот е противен на интересите на безбедноста или одбраната на земјата.

Решението по барањето за запишување во регистарот мора да се донесе во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Пред донесувањето на решението ќе се прибави мислење од надлежниот сојузен орган на управата за тоа дали одредбите на договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата, а од Стопанската комора на Југославија мислење за тоа дали со договорот се воспоставуваат односи со кои битно се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и на домашната организација на здружен труд и на странскиот изведувач. Решението не може да биде донесено противно на мислењето дека одредбите на договорот се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата, односно дека со договорот се воспоставуваат односи со кои битно се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и на домашната организација на здружен труд и на странскиот изведувач.

Решението со кое барањето за запишување на договорот во регистарот се одбива поради причината од точка 4 на став 2 на овој член се донесува по слободна оценка и во тој дел не мора да биде образложено.

Решението донесено по барањето за запишување на договорот во регистарот им се доставува на содоговарачите.

Против решението донесено по барањето за запишување на договорот во регистарот може да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето.

Регистарот е јавен.

Во регистарот се запишуваат: имињата, односно фирмите и седиштата на содоговарачите, предметот на договорот, денот и местото на склучувањето на договорот, како и бројот и датумот на решението за запишување на договорот во регистарот.

Документацијата што се прилага кон барањето за запишување на договорот во регистарот претставува службена тајна.

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе, по потреба, поблиски прописи за примената на одредбите од овој член.

III. Странски технички прописи

Член 13

При изградбата на инвестиционен објект, односно при изведувањето одделни работи на инвестиционен објект од страна на странски изведувач можат да се применат странски технички прописи:

- 1) ако не постојат соодветни домашни технички прописи;
- 2) ако постојат соодветни домашни технички прописи, но со примената на странските технички прописи изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект во поголема мера се обезбедува во согласност со мерилата и односите (параметрите) што се предвидени со инвестиционата програма, и ако со примената на странските технички прописи се обезбедуваат поголема сигурност на луѓето и објектот и безбедност на соседните објекти, сообраќајот и околината, како и поголема заштита и унапредување на човековата средина.

Во случаите од став 1 на овој член примената на странските технички прописи е можна само ако тоа е предвидено со договорот со кој изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето одделни работи на инвестиционен објект му се отстапува на странскиот изведувач.

IV. Механизација и материјал

Член 14

Механизација потребна за изградба на инвестиционен објект, односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект странски изведувач може да увезе под условите пропишани за привремен увоз на стоки.

Член 15

Материјал за градење на инвестиционен објект, односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект и опрема која се вградува во инвестициониот објект може да увезе и странскиот изведувач слободно, ако според важечките прописи за увозот на таквиот материјал или опрема увозот е слободен.

Ако за увозот на материјалот и опремата од став 1 на овој член се пропишани услови кои се поинакви од условите од став 1 на овој член, странскиот изведувач може да увезе:

1) материјал — врз основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, дадено во согласност со Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;

2) опрема — врз основа на одобрение од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, дадено во согласност со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, односно Сојузниот комитет за енергетика и индустрија ќе го даде одобрението од став 2 на овој член врз основа на претходно прибавена потврда од Стопанската комора на Југославија:

1) дека таков материјал или опрема не може да се набави во Југославија; или

2) дека видот или значењето на инвестициониот објект, односно на одделните работи на инвестициониот објект бараат тој објект да се гради, односно тие работи да се изведуваат од увозен материјал или во инвестиционен објект да се вгради увозна опрема, и тоа поради посебни квалитативни или други особини на тој материјал, односно на таа опрема.

Во поглед на увозот на материјалот и опремата кој се врши под условите од ст. 1 до 3 на овој член не се применуваат прописите што го регулираат увозот на материјалот и опремата, освен царинските прописи.

V. Вработување и работен однос

Член 16

Странскиот изведувач е должен, најдоцна осум дена пред започнувањето на работите што му се отстапени, да го извести надлежниот орган или организација на здружен труд во републиката, односно во автономната покраина за започнувањето на работите и за потребниот број домашни работници, за условите за нивното вработување и за нивната квалификациона структура.

Член 17

Странски изведувач, согласно со договорот од член 12 на овој закон, за изградба на инвестиционен објект, односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект може да вработува странски лица само за инженерско-технички раководни работи, за раководни работи на одделни основни служби и за ракување со специјални средства за работа (со механизација), како и специјалисти за определени работи — ако такви нема во Југославија.

Дозвола за вработување на странски лица дава надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина.

Член 18

Работните односи, личните доходи и другите услови на работата на домашните работници вработени кај странски изведувач се уредуваат со договор склучен помеѓу работникот и странскиот изведувач.

Договорот од став 1 на овој член се склучува во согласност со прописите за работните односи и

со колективниот договор што пред започнувањето на работите го склучува странскиот изведувач со Стопанската комора на Југославија или со стопанската комора што таа ќе ја овласти и со синдикалната организација што ќе ја определи Сојузот на синдикатите на Југославија.

Со колективниот договор од став 2 на овој член на работниците вработени кај странски изведувач им се обезбедува, согласно со правата на работниците во здружениот труд, право на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и други права што им обезбедуваат нивна материјална и социјална сигурност.

Член 19

Работните спорови помеѓу странски изведувач и работниците вработени на изградба на инвестиционен објект, односно на изведување одделни работи на инвестиционен објект, ги решава надлежниот домашен суд.

VI. Обврски спрема општествената заедница

Член 20

На приходот остварен со изградбата на инвестиционен објект, односно со изведувањето одделни работи на инвестиционен објект во Југославија, странскиот изведувач плаќа даноци и придонеси според прописите што важат во републиката, односно во автономната покраина.

Член 21

На приходот од работен однос на работниците вработени кај странскиот изведувач на изградба на инвестиционен објект, односно на изведување одделни работи на инвестиционен објект, се плаќаат даноци и придонеси според прописите што важат во републиката, односно во автономната покраина.

По исклучок на одредбите од став 1 на овој член, за странските лица вработени кај странски изведувач на изградба на инвестиционен објект, односно на изведување одделни работи на инвестиционен објект кои се граѓани на земјата со која е склучена конвенција за социјално осигурување, се плаќа придонес за социјално осигурување според одредбите на соодветната конвенција.

Придонесите од став 2 на овој член ги пресметува и уплатува странскиот изведувач.

VII. Обезбедување на плаќањето

Член 22

За плаќање според договорите за отстапување на изградба на инвестиционен објект, односно на изведување одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач, домашниот инвеститор ги обезбедува и ги користи потребните девизни средства, на начинот и под условите што се пропишани за плаќање на опремата која се увезува.

Член 23

Обезбедувањето на плаќањето според договорот за отстапување на изградба на инвестиционен објект, односно на изведување одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач се врши на начинот и под условите што се утврдени со тој договор.

VIII. Трансфер на средствата

Член 24

Трансферот на средствата што странскиот изведувач ќе ги оствари по основот на добивка, како и трансферот на средствата што странските лица вработени на изградба на инвестиционен објект, односно на изведување одделни работи на инвестиционен објект ќе ги остварат по основот на личниот доход, се врши според договорот а во согласност со девизните прописи.

IX. Казнени одредби**Член 25**

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице, што во својство на инвеститор ќе му отстапи изградба на инвестиционен објект на странски изведувач:

1) ако ја немаат потврдата на Стопанската комора на Југославија од член 4 став 2 овој закон;

2) ако со договорот за кредит или со друг меѓународен договор не е предвидена обврска на инвеститорот да му овозможи на странскиот изведувач учество во постапката за отстапување (член 5 став 1 точка 1);

3) ако со договорот за вложување средства од странски правни или физички лица, заради заедничко работење, не е предвидена обврска на домашниот инвеститор, заради изведување на специфични или особено сложени работи на инвестиционен објект, да му овозможи на странскиот изведувач специјализиран за изведување на тие работи, да учествува во постапката за отстапување на такви работи (член 5 став 1 точка 2);

4) ако изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето одделни работи на инвестиционен објект му ги отстапи на странски изведувач преку непосредна погодба, а за тоа не се исполнети услови од член 7 став 2 на овој закон;

5) ако пред добивањето на претходно одобрение со странски изведувач преговара за склучување договор за отстапување изградба на инвестиционен објект, односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект што според посебните прописи е од интерес за народната одбрана, или ако на странски изведувач му даде податоци што се однесуваат на тој објект, односно на таа изградба, или му дозволи премерување (член 11);

6) ако изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето одделни работи на инвестиционен објект му ги отстапи на странски изведувач, а не обезбеди или не ги користи потребните девизни средства на начинот пропишан со одредбите од член 22 на овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 3.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице што се јавуваат во својство на инвеститор.

Член 26

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап странски изведувач — правно лице:

1) ако материјал за градење на инвестиционен објект или за изведување одделни работи на инвестиционен објект, или опрема што се вградува во инвестиционен објект увезе, а за тој увоз не се исполнети условите од член 15 на овој закон;

2) ако во пропишаниот рок не го извести надлежниот орган или организација на здружен труд во републиката, односно во автономната покраина за започнувањето на работите или за своите потреби од домашни работници, за условите за вработување и за нивната квалификациона структура (член 16);

3) ако при изградбата на инвестиционен објект, односно при изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект вработи странски лица противно на одредбите од член 17 став 1 на овој закон.

Член 27

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок странски изведувач — физичко лице ако изврши некое од дејствијата од член 26 на овој закон.

Ако е во прашање прекршок поради дејствие од член 26 точка 1 на овој закон, покрај казната за тој прекршок ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

X. Завршна одредба**Член 28**

На 5 декември 1970 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70), престана да важи Наредбата за условите за отстапување на изградбата на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63).

345.

Врз основа на член 89 став 2 од Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ ГИ ДОСТАВУВААТ ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Сојузниот секретаријат за народна одбрана и воените единици и воените установи, согласно со член 89 од Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија (во натамошниот текст: Законот), ги доставуваат до Службата на општественото книговодство следните податоци за средствата на Југословенската народна армија, и тоа:

1) Сојузниот секретаријат за народна одбрана — список на сите воени сметководствени центри и на воените единици и воените установи што имаат жиросметки;

2) воените единици и воените установи:

— за расходите — шифрирани податоци за видот на расходите (лични или материјални расходи);

— за приходите — шифрирана ознака на приходите што се евидентираат во буџетот на федерацијата, согласно со член 11 став 2 од Законот.

2. Сојузниот секретаријат за народна одбрана и воените единици и воените установи доставуваат до Службата на општественото книговодство и податоци за обезбедување на плаќањето за изградба и набавка на станови, согласно со член 64 став 1 од Законот.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 23

31 мај 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

346.

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за народна одбрана издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ИНВЕСТИЦИОНАТА ОПРЕМА ПРИ ЧИЈА ИЗГРАДБА ИЛИ НАБАВКА НА ВЛОЖЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ДАНОЦИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ МОЖАТ ДА СЕ ВОВЕДУВААТ САМО СО СОЈУЗЕН ЗАКОН

1. Како посебни капацитети и инвестициона опрема, во смисла на член 79 став 1 од Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија, при чија изградба или набавка на вложените парични средства на Југословенската народна армија даноци и други давачки можат да се воведуваат само со сојузен закон, се сметаат:

1) капацитетите на организациите на здружен труд што произведуваат предмети за вооружување и воена опрема или другите капацитети што организацијата на здружен труд ја оспособуваат за такво производство, што, врз основа на член 84 став 1 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), ќе ги определи Сојузниот извршен совет;

2) инвестиционата опрема за недвижните предмети што сочинуваат средства на Југословенската народна армија.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 24
31 мај 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

347.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Zeit“, број 16 од 9 април 1976 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/432
11 мај 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

348.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „YUGOSLAVIE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на книгата „Yugoslavie“ од авторите Jean-Marie Domenach и Alain Pontault, што е печатена на француски јазик во издание на куќата „Seuil“ од Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/420
12 мај 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

349.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), во врска со одредбите на оддел 3 од Резолуцијата за заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75) и точка 7 од Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/76) во точка 6 став 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит — до височината од 70% од состојбата на кредитот што за таа намена деловната банка ѝ го дала на организацијата на здружен труд врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата, договор со странски купувач и соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договорот со странскиот купувач, а под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, од 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и од 6 месеци за извоз на други стоки;“.

2. Во точка 7 став 5 зборовите: „М“ и „Г“ се бришат.

3. Во точка 14 став 3 зборовите: „за продажба на шински возила и бродови, односно со рок на втасаност до 12 месеци, за продажба на друга опрема“, запирката по зборовите: „во земјата“ и зборовите: „а најмногу до 30% од вредноста на продадената опрема, односно бродови на кредит во земјата“ се бришат, а процентот: „40%“ се заменува со процентот: „50%“.

Во став 4 одредбата под 2 се брише.
Досегашната одредба под 3 станува одредба под 2.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 32
26 мај 1976 година
Белград

Претседател на Советот на
губернерите,
губернер
на Народната банка на Ју-
гославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

350.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БОКС-ПАЛЕТИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 10 јули 1975 година склучија и потпиша Спогодба за промена на затечените цени за бокс-палети, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 16%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1287 од 7 мај 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Товарна ковинске опреме „Примат“ — Марибор.
Претставници на купувачите потрошувачи: 6 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

351.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ ЗА ЦЕВКИ РНС-2, ВИСЕЧКИ СКЕЛИЊА И ДИГАЛКИ ЗА ВИСЕЧКИ СКЕЛИЊА, ЗА ПРИДРУЖНА ОПРЕМА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 27 март 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машини за цевки РНС-2, висечки скелиња и дигалки за висечки скелиња, за придружна опрема и за нивни резервни делови, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 18%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1363 од 7 мај 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Тозд „Велт“ — Чрномељ.

Претставници на купувачите потрошувачи: 6 претставници купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за намалување на царината на увозот во 1976 година на склопови, потсклопови и делови за производство на патнички автомобили, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ ВО 1976 ГОДИНА НА СКЛОПОВИ, ПОТСКЛОПОВИ И ДЕЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

Во точка 5 став 1 наместо зборовите: „се остварени“ треба да стои: „се остваруваат“.

Од Сојузниот извршен совет Белград, 28 мај 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни конта во Основниот контен план за организациите на здружениот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/76, се поткрале долунаведените грешки. та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИОТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во член 3 во важечкиот член 12 во изменетиот став 8 наместо зборовите: „посебните побарувања“ треба да стои: „посебно побарувањата“.

Во член 7 во важечкиот член 20 во новиот став 7 наместо зборот: „добавувачите“ треба да стои: „купувачите“.

Во член 9 во изменетиот член 27 во став 5 наместо зборот: „расходи“ треба да стои: „приходи“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 4 мај 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/76, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

Во точка 5 наместо зборовите: „30 април 1976 година“ треба да стои: „31 јули 1976 година“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 11 мај 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за серуми и вакцини, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СЕРУМИ И ВАКЦИНИ

Во точка 1 по зборот: „зголемат“ треба да се додадат по погрешка изоставените зборови: „во просек, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 28 мај 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за крв и за деривати од крв, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КРВ И ЗА ДЕРИВАТИ ОД КРВ

Во точка 1 по зборот: „зголемат“ треба да се додадат по погрешка изоставените зборови: „во просек, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 28 мај 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за инфузии раствори и за системи за инфузија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И ЗА СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈА

Во точка 1 по зборот: „зголемат“ треба да се додадат по погрешка изоставените зборови: „во просек, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 28 мај 1976 година

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУРУНДИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУРУНДИ

I

Се отповикува

Мирко Калезиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Бурунди.

II

Се назначува

Милан Косевски, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Уганда, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Бурунди, со седиште во Кампала.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 12

14 мај 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во ширењето и јакнењето на братството и единството меѓу нации и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аранђелозић Милорада Будимир, Добријевић Јове Милан, Дукић Стевана Саво, Гавриловић Петра Ружица, Рајчевић Саве Олга, Рожић Јанка Иван, Смоленовић Саве Алекса, Старчевић Милка Драгиња, Терихај Ивана Томо, Весел Гавре Бранка, Вукичевић Илије Евица;

— за особени успеси во работата од посебно значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Павловић Чедомира Никола, Заткалик Аурела др Јован;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алекса Радисава Невенка, Алиловић Мамута Ариф, Аранђеловић Петра Зора, Аритоновић Лазара Ружица, Бабаљ Божица Коса, Вабовић Војина Милорад, Бартол Ернеста Ернест, Бартолић Петра Зорко, Баштић Остоје Остоја, Бисенић Радосава Миладин, Богдановић Бранислава Милунка, Богуновић Николе Надежда, Бошков Николе Стојан, Бошковић Гаше Данило, Вожовић Вида Љубомир,

Булајић Андрије Анђелија, Црнобори Антона Дарио, Цветковић Стојана Милан, Цвилујец Стјепана Јосип, Чудић Милете Милан, Ђамиловић Ратка Адам, Ђук Миле Младен, Ђурак Андрије Славица, Ђамјановић Лазара Никола, Дивјак Вождара Берислава, Докић Љубомира Милица, Дотлић Боже Раде, Драгој Љубе Стево, Дупланчић Дује Душко, Ђевит Мурата Мујај, Ђорђевић Владимира Вера, Ђераковић Живана Милорад, Франкола Богдана Ковиљка, Гаџић Стеве Милица, Грујовић Дике Милан, Хорватин Јураја Стјепан, Ибрахимбеговић Димитрија Верица, Илић Илије Љубиша, Ивановић Војислава Димитрије, Ивашковић Мила Никола, Јанковић Теодора Стеван, Јекић Милорада Даринка, Јеремић Илије Милан, Јокић Крстивоја Војислав, Јончић Бранислава Вера, Јовановић Милована Милена, Јовић Исе Никола, Јурковић Николе Иван;

Калик Богољуба Добринка, Караџић Рада Радојка, Клишанин Јуре Иван, Кнежевић Јована Весиљка, Кнежевић Милана Нада, Коковић Паје Милојко, Колунџић Јована Тереза, Константиновић Богољуба Иван, Костић Јована Константин, Ковачевић Рада Бранко, Крњић Милољуба Славољуб, Кукавица Миле Гојко, Кукић Душана Бранко, Лаштро Фране Јосип, Лазетић Николе Анкица, Левицки Јакова Предраг, Лиздек Тодора Владо, Лончар Миле Марко, Мачек Матије Иван, Манце Андрије Крешо, Марјановић Батрија Јелена, Марковић Петра Лепосава, Мартиновић Анте Сенка, Матић Недељка Николета, Медић Саве Милан, Мићановић Цветка Владета, Микашиновић Ђуре Даринка, Миленковић Грује др Ђорђе, Миленковић Александра Станко, Милојевић Милоја Драгутин, Милосављевић Лазара Милка, Милошевић Петра Ружица, Миловановић Благоја Рајко, Мрша Пашка Анте, Николић Драгомира Илија, Николовски Крсте Војко;

Павков Славка Даривоје, Павлица Милана Данило, Петковић Јосифа Стеван, Петричевић Милована Војислава, Петров Христе Милче, Петровић Миле Мирко, Пикулић Душана Александар, Поповић Милојка Дара, Посавец Мије Стјепан, Поточки Максе Мио, Прибић Душана Милан, Приклемајер Јосифа Иванка, Прокић Стевана Миланка, Пуцко Милана Владимир, Ранковић Војислава Стојанка, Рашовић Стевана Ђорђије, Ражњатовић Јоже Василије, Реџић Хусе Мустафа, Самарџић Николе Бранко, Скокић Симе Ђорђе, Славица Стипе Никола, Смаилагић Салиха Смаил, Станићевић Драгољуба Зорица, Станимировић Драгише Милица, Станојчић Дамјана Даница, Стефановић Ђорђа Богољуб, Стеља Марка Миле, Стојић Михајла Богољуб, Шиљак Хамида Хамза, Шпановић-Ливада Љубана Драгица, Швоња Спасе Савка, Тодоровић Душана Драган, Томљеновић Саве Мара, Трашевић Милосава Радо-слав, Ускоковић Марка Антун, Вељановски Владе Боровоје, Видушек Ђуре Марија, Војиновић Алекса Душан, Војводић Рада Веселин, Врховски Ивана Стјепан, Вујић Ивана Елизабета, Вујиновић Ђуре Јово, Вујиновић Душана Марко, Вуковић Андрије Данило, Вуковић Томе Недељко, Загорјан Штефана Штефан, Змајковић Срећка Љубиша, Зобарић Ивана Иван, Живановић Милорада Тихомир, Живковић Дионисија Љубинка, Жнидарец Фране Станко, Жупановић Анте Владимир;

— за примерни заслуги и умешност во работа-та на развивање постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Кршић Јована Никола, Гостимир Станка Станко, Крстајић Драгутина Милорад, Лојо Мухамеда Ибро, Вукмировић Илије Ђуро, Вуковић Мијајла Божо;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ацаип Шпире Миленко, Алексић Станоја Бошко, Амановић Захарије Бранко, Андоновић Благоја Љубица, Андрић Радована Александар, Ардалић Благоја Урош, Арсевић Трајана Благоја, Бајић Симе Драгољуб, Бакалбашић Марка Мато, Бакић Прокопија Ђорђе, Бакочевић Љуба Обрад, Бараћ Боже Јаков, Баришић Јосипа Никица, Бегановић Зеха Сабиха, Верник Мате Љиљана, Благојевић Хранислава Момчило, Богданић Емила Фране, Богдановић Луке Илија, Бољевић Сима Вождар, Борозан Мирка Анђелко, Брајковић Ивана Драго, Брдар Драгана Бошко, Бркан Мате Ђуро, Бугарски Новака Петар, Циндрић Јозе Ивица, Црчић Фране Милан, Цветковић Драгутина Михајло, Џијановић Буде Никола, Чесењ Антуна Иван, Џеранић Дане Јован, Џоровић Тодора Светозар, Џулум Илије Гојко, Џунковић Јована Александар, Џупић Ђуре Душан, Џупурдија Ђуре Илија;

Дабановић Томе Милорад, Дасовац Јуре Фране, Дедале Јосипа Иво, Деспот Мирка Здравко, Димовски Пане Тодор, Драгаш Јаше Данило, Драгојевић Франка Винко, Дрмић Андрије Мирко, Дубравчић Данила Звонко, Џомбета Крсте Радован, Ђурић Николе Вукица, Ѓанфани Антона Јосип, Ѓатовић Марка Томо, Филиповић Миљивоја Радивоје, Ѓистрић Вјекослава Бранко, Ѓрчко Јосипа Штефан, Ѓаџић Јакуба Неџиб, Ѓавриловић Петра Ружица, Ѓазивоца Миле Мирко, Ѓеоргијевић Кире Драган, Ѓолоб Марија Владимир, Ѓргас Бене Анте, Ѓутовић Обрада Бранко, Хаџибеговић Алије Сулејман, Хнатко Васе Емил, Илибашкић Павла Стеван, Инџић Миће Пане, Ирга Јосипа Славко, Иванчић Матије Матија, Ивановић Ђуре Бранка, Ибановић Мате Војислав, Јаковљевић Милисав Драгомир, Јанковић Тодора Светозар, Јањош Боровоја Војин, Јелушић Аугуста Мирко, Јерковић Стеве Миле, Јокић Петра Драгоја, Јовановић Стоје Душко, Јовановић Војина Јаков, Јовановић Драгише Јован, Јовановић Алексе Катарица, Јовановић Милентија Милан, Јовановић Војина Реља, Јовановић Драгомира Вера, Јоветић Стевана Владимир, Јовичић Петронија Драго, Јурић Илије Марко;

Кандић Алије Хамед, Капетановић Мустафе Сулејман, Кашаљ Људевита Станко, Кево Маријана Анте, Косовић Марка Богдан, Костић Станимира Јеленко, Костић Алексија Радомир, Костић Вранислава Велимир, Котарац Богдана Десанка, Ковач Драгутина Ловро, Ковачевић Креше Ксенија, Ковачевић Адама Живко, Козар Фердинанта Виктор, Кремић Миљивоја Милка, Крижан Мартина Бранко, Крччевић Шиме Никица, Крстовић Марка Трипо, Кукрић Душана Милош, Куштриновић Ратка Слободан, Лабура Рока Анте, Лабура Рока Јаков, Лакић Благоја Слободан, Лазић Луке Миленко, Лилић Милана Властимир, Лукшић Томе Јосип, Мачкић Хасана Неџиб, Мајсторовић Јанка Неџо, Мандић Ристе Бранислава, Манић Васе Драгољуб, Маринић Крсте Трипо, Маринковић Милорада Драгутин, Марковић Душана Миљивој, Марковић Хивзије Улфета, Марковић Станоја Зоран, Мартић Јуре Јосип, Машкић Живорада Десимир, Матас Ђуре Анђелка, Матијаш Ђуре Адолф, Матошин Ивана Розарио;

Мерџанић Зулфе Насуф, Мешић Бајре Раиф, Михаиловић Љубомира Радован, Михаиловић Ђорђа др Зоран, Микулић Јозе Фране, Милановић Драгутина Фране, Милић Косте Драгиша, Милисавец Срете Славко, Миљивојевић Тривуна Бранко, Милковић Милића Слободан, Милош Јерка Томислав, Милошевић Ивана Љубомир, Милошевић Владимира Милош, Миловановић Љубомира Миодраг, Миловановић Адама Станимир, Миловановић Душана Живорад, Миловић Јове Слободан, Миљевић Адолфа др Александар, Мимица Јосипа Анђелка, Минић Тихомира Боровоје, Мишкулчић Драге Марко, Миштровић Стевана Момчило, Мујичић Ристе Јован, Не-

сторовић Радосава Рајко, Никитовић Тодора Мило-
љуб, Николић Миодрага Божидар, Николић Крсте
Божо, Николић Миржа Душан, Николић Љубише
Оливера, Обрадовић Живојина Драгомир, Огњено-
вић Милосава Даница, Остојић Љубомира Светомир;

Пашалић Марјана Весна, Паунић Симе Томи-
слав, Павловић Илије Бранислав, Павловић Ђуре
Иван, Павловић Петра Миодраг, Павловић Марјана
Петар, Павловић Адама Радиша, Пех Ловре Јосип;

Перишић Симеуна др Јасминка, Перишић Ми-
лутина Олга, Перкић Александра Велибор, Пернар
Мила Миле, Перовић Душана Косажа, Першић
Мате Ана, Петковић Стеве Лазар, Петковић Мате
Трипо, Петковић Шима Видко, Петричевић Саве
Илија, Петровић Драгутина Ана, Петровић Милоса-
ва Милета, Петровић Мирка Симо, Плазинић Мило-
мира Бранко, Пленча Фране Николина, Побулић-
Сотировски Павла Софија, Полсвина Лазе Славко,
Премуда Фрање Фрањо, Протић Јована Милица,
Протић Франца Франц, Радетић Антона Петар, Ра-
дојчић Петка Радомир, Радосављевић Раке Петар,
Радовић Јована Никола, Раичевић Ђорђа Емилија,
Рајчан Сјепана Винко, Рајичић Милије Драган, Ра-
јичић Стевана Вилиман, Ракетић Младена Миленко,
Ракочевић Душана Светлана, Реџић Салка Хамдија,
Регоја Рада Коста, Рибич Саве Милорад, Ристевски
Михајла Огњен, Ристић Благоја Надежда, Ристић
Чедомира Петар, Ромчевић Вује Мирјана;

Секулић Крсте Ранко, Север Рока Вјекослав,
Симин Луке Павле, Скрчевић Николе Младен, Со-
фтић Ибре Мухидин, Сокић Светолика Танаско,
Станичић Ива Звонко, Станковић Војина Вукашин,
Станојевић Драгослава Драгиша, Станојевић Бранка
Милица, Стоилоски Глигор Миле, Стојановић
Живана Богољуб, Стојановић Илије Младен, Стојин
Мила Јелка, Стојковић Светозара Голуб, Стојнић
Миће Милка, Сужњевић Рада Спасенија, Шафранић
Стејпана Јосип, Шеатовић Рада Милан, Шепаровић
Анте Невенка, Шикарац Саве Божидар, Шимковић
Милорада Жарко, Шишић Узеира Кемал-Мирзо,
Шољан Јосипа Дубравка, Шормаз Ивана Антон,
Шоптарић Ђуре Иван, Штор Едварда Антон, Штра-
кић Тушке Фехим, Шућуровић Милана Јова, Шу-
вачки Петра Милош, Таякосић Божидара Драгомир,
Томић Илије Марица, Томић Илије Симо, Топић
Ивана Љубомир, Триповић Ђуре Миленко, Васиље-
вић Луке Недељко, Величковић Живка Живорад,
Вербункић Димитрија Владимир, Вешовић Душана
Евица, Видовић Јозе Иван, Визи Андраша Паљо,
Влаховић Антуна Иван, Војић Здравка Ненад, Ву-
чићевић Душана Бранко, Вујић Иве Томислав, Вуј-
ковић Саве Божо, Вујошевић Луке Босилка, Вујо-
шевић Љубомира Славка, Вукшић Рада Мирко,
Завишић Родомира Љиљана, Зековић Бранка Сте-
ван, Зенгичанин Алмаса Салко, Згонјанин Петра Ни-
кола, Зубић Симе Маринко, Жигић Данијела Владо,
Живков-Станисављевић Севера Мирјана, Жупано-
вић Ивана Јосип;

— за успеси во раководењето со единиците на
вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за заслуги за нивно
зацврстување и оспособување за одбрана на неза-
висноста на нашата земја

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ- РЕНА СВЕЗДА

Кладар Душана Јово, Милашиновић Саве Бра-
нислав, Новаковић Јове Душан, Радаковић Јована
Никола, Видак Марка Јосип;

— за заслуги здобиеени во борбите против не-
пријателот за ослободување на земјата, како и на
изградбата и развитокот на самоуправното соци-
јалистичко општество

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бродман Лавослава Јосиф;

— за примерно залагање и постигнати успеси
во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абрамовић Мартина Јосип, Аџанчић Бошка Ми-
лан, Алексић Светислава Здравко, Андријашевић
Стојана Јулка, Анђелић Савиша Момир, Антоније-
вић Миливоја Миленко, Арбутина Стеве Драган,
Бабић Иштвана Тереза, Бачић Ивана Дана, Бако-
вић Апостола Милка, Балтић Тихомира Богослав,
Бандука Радоје Гојко, Барбарић Ивана Тереза, Ба-
рушић Станка Боро, Баждалић Ахмета Мустафа,
Бекавац Ивана Невенка, Бектић Шахира Хасан,
Бенц Мије Жељко, Вератовић Алексе Ранко, Бери-
ша Селмана Адем, Бјелобрк Јозе Балтазар, Бјело-
брк Ристе Никола, Богић Александра Милета, Бого-
јевић Добризоја Зорка, Бошковић Радивоја Милан,
Бошковић Михајла Славка, Бошковић Љубомира
Срђан, Бућан Рада Петар, Бук-Бабинић Светозара
Родослава, Булајић Стевана Радосав, Булатовић Ву-
чића Милан, Буљубашић Хајдара Ахмет;

Цакић Александра Петар, Царл Ахмета Девлета,
Церовић Милорада Михаило, Цвејић Богољуба Во-
ривоје, Цветичанин Јове Лука, Цветковић Симе Љи-
љана, Цветковић Радомира Миленка, Цветковић Ни-
коле Миломир, Цветковић Софроније Панта, Чампа-
ра Захира Салко, Челебић Томажа Аница, Челхар
Јоже Иван, Чезињај Марка Јосип, Четковић Петра
Вукашин, Чичић Мила Велимир, Чолић Јована Ми-
лена, Чрчек Антона Пепца, Чреп Јосипа Јања, Чо-
совић Добросава Љубодраг, Дакић Уроша Марија,
Дангубић Милана Драгица, Делале Анте Миљенко,
Делимустафић Неџиба Сабахста, Десница Ђоко
Живко, Димитровска Петра Мирослава, Дивић Пав-
ла Петар, Диздаревић Реца Садика, Доневић Спи-
ре Јанко, Дражетић Мате Лука, Дробац Боже Мара,
Дурлевић Милосава Владимир, Ђинђић Константина
Драгослава, Ђокић Симона Симка, Ђорђевић Ста-
нимира Боровоје, Ђуџић Љубомира Остоја, Ђугум
Миладина Зорка, Ђукановић Марка Бранимир, Ђу-
рић Властимира Милан.

Елез Владе Радован, Елијаћ Павла Стеван,
Ерцеговић Јосипа Марко, Ерић Светислава Живорад,
Фербер Едвина Бранко, Фијаеж Алојза Макс, Фи-
лимоновић-Бобан Дује Иванка, Филиповић Николе
Зорка, Ерител Јанеза Јожа, Гајић Неће Миле, Гам-
бирожа Анте Матија, Гара Стојана Драгица, Гарић
Мухарема Хатица, Герјевић Ратка Габријела, Гло-
бочник Франца Марија, Годић Војислава Миодраг
Гојић Славка Загорка Голубовић Јована Велимир,
Голубовић Милосава Жарко, Граховић Стојана Ми-
лка, Грлаш Стипе Мате, Гргић Душана Добрила,
Хабе Леополда Рудолф, Хаџидураковић Димитрија
Драгиња, Христов Вукана Војка, Хркаловић Бошка
Владимир, Илић Радослава Раденко, Илић Јанајка
Захарије, Илић Радојинце Живојин, Илијевски Ду-
шана Грозданка, Исљами Фазила Хајриз, Иванко-
вић Пере Никола, Иванушић Илије Иван, Ивашта-
нин Ранка Раде, Јаклић Ловре Анте, Јанићијевић
Живојина Анђелка, Јанковић Јована Аврам, Јанко-
вић Пере Којо, Јанковић Илије Милован, Јанковић
Миле Зорка, Јањић Јасне Зорица, Јевтић Драгољуб
Владанка, Јокић Марина Марија, Јоковић Пере
Божидар, Јоксимовић Радомира Љубица, Јосиповић
Јерка Недо, Јованчић Љубомира Слободан, Јовано-
вић Светислава Душан, Јовановић Миодрага Ната-
лија, Јовановић Јанеза Соња, Јокичић Боже Душан-
ка, Јовићевић Љубише Вера, Јуреш Анте Данило,
Јуришић Шпире Маријан;

Кајмаковић Авде Хазим, Кантарчић Ахмеда Му-
стафа, Каралић Марка Радослав, Карапетровић
Драгише Божидар, Карпов Мартина Мира, Каружић
Нина Звонко, Кеџић Милана Драгомир, Кезуновић
Вуколе Рајко, Кленовић Карла Алојз, Кљун
Франца Милена, Кнежевић Павла Драгица, Кнеже-
вић Драгића Драгиша, Кнежевић Радомира Драго-
љуб, Кнежевић Благоја Светозар, Којић Драгомира

Хермина, Којић Петра Јанко, Колесар Алексе Мирослава, Коломанко Франца Аница, Константиновић Стевана Теодора, Коњевић Душана Радинка, Кораћ Веселина Станка, Костадиновски Јована Ђорђе, Костовски Светозара Петре, Ковачевић Богдана Јосип, Ковачевић Тодора Коста, Ковачевић Љубомира Мирко, Ковачевић Илије Сретен, Крајишник Пере Бошко, Крстевски Стојче Јован, Кушер Вјекослава Аугуст, Кузман Вјенцеслава Вјекослав;

Лапајне Франца Јулијана, Лазић Михаила Миланко, Лазовић Новака Јованка, Лазовић Драгољуба Властимир, Лемеш Мустафе Шевко, Лесковац Аугуста Романо, Левнајић Симе Петар, Личинић Војислава Нада, Лиличић Илије Михајло, Логар Матевжа Иван, Лончар Стевана Недељка, Лукић Миливоја Србољуб, Лукић Мате Велимир, Љубомировић Мухамеда Азра, Мајмулин Тодора Божана, Малеш Бранка Миле, Малетић Михајла Косара, Малиновски Генча Сеимеон, Маљковић Наума Љубина, Марин Људевита Бисерка, Маркић Боже Иван, Марковић Божидара Гордана, Мартиновић Иве Марко, Матијашчић Мартина Јурај, Матовић Глигорија Душан, Месарић Јожета Јоже, Месалија Станка Мијо, Метеж Ивана Јелка, Мишић Николе Нада, Мићевић Божидара Станислав, Милановић Милана Душан, Миленковић Михајла Милче, Милинковић Животе Миладин, Милосављевић Чедомира Миодраг, Милошевић Луке Анка, Милошевић Бошка Тодор, Миловановић Жике Душко, Миловић Танаска Милица, Миљковић Милорада Драгица, Миљковић Војислава Светислав, Мишић Степана Ката, Митрић Гашпара Божена, Митровић Михајла Десанка, Митровић Бранислава Мирослава, Мојсиловић Благоја Стеван, Мркоброд Николе Милан, Мркоци Јанка Стјепан, Мунђехасић Ибрахима Хида, Мунић Ивана Антон, Мурко Карела Алојз, Мустапић Јозе Душан, Мутаблија Бранка Данило;

Нађ Фране Ференц, Накичевић Нурije Селим, Недељковић Бранислава Спасоје, Николић Милорада Добрила, Нишчић Зуке Шућро, Нинковић Рада Драгица, Новаковић Тоде Анђа, Новаковић Николе Тихомир, Окуа Тодора Томислав, Олеар Дионије Симеон, Омерачић Вејсила Фатима, Опачић Петра Ана, Орловић Вјекослава Антон, Оско Ивана Марија, Озринић Милана Душан, Пајевећ Лаза Перица, Пакашки Емила Драгослав, Панчић Витомира Вјекослав, Панчић Чедомира Ратко, Папић Стевана Оливера, Пасенец Петра Звонко, Пашкалин Мате Анте, Пауновић Стојана Надежда, Пауновић Душана Раде, Павловић Ненада Драгољуб, Павловић Милутина Јаворка, Павловић Николе Владислава, Пејовић Бошка Радоје, Перц Михајла Ана, Петровић Вукоја Будимир, Петковић Влајка Милосија, Пицач Степана Стјепан, Пијетловић Лазе Веселико, Пилешић Анте Душан, Пилић Ивана Марија, Пирнар Алојза Иван, Пољаковић Војислава Војислав, Попов-Танасковић Гвоздена Борка, Поповић Спасе Лука, Поповић Томе Госпава, Поповић Милоша Миодраг, Поповић Добривоја Савка, Посавец Мате Марица, Презељ Јожета Антон, Пргомеља Милоша Радојка, Пркић Фране Марија, Проха Беше Ибрахим, Пурковић Сафета Бахрија, Пушкар Хасана Фатима, Пушник Јожета Јожефа;

Радојевић Миливоја Станко, Радојичић Сређоја Милорад, Радојковић Милете Миодраг, Радосављевић Радомира Петар, Радосављевић Голуба Радосав, Радовановић Алојза Иванка, Радовић Најдана Вера, Радудовић Драгослава Вера, Раић Станка Лука, Рајевић Вељка Видо, Рајковић Стевана Драгица, Ракић Богосава Милош, Рамовић Адема Авдија, Ранковић Павла Ката, Рашић Павла Владо, Разум Вилима Фране, Релић Милана Мара, Ретељ Ивана Драго, Родић Милоша Бранко, Рожић Недељка Ана, Самогорчан Јосипа Берка, Сарић Мехе Шеффика, Сарван Страјине Милија, Савић Драгана Анка, Савић Живе Ружица, Север Аугуста Богомир, Симић Јожефа Милка, Симић Тодора Славко, Симоновски Радивоја Нада, Синђелић Јове Станка, Скитарелић

Прге Анкица, Скок Јанеза Емилија, Слјепчевић Стевана Велимир, Слуга Антона Иван, Смајевић Вежиба Зулфикар, Смајић Ибрахима Мухамед, Соколовић Љубомира Александар, Спасић Милана Даница, Срдић Јована Јелена, Срдић Ђорђа Стево, Срећковић Милоша Љубинко, Станчић Цветина Славко, Станковић Спасе Добривоје, Станојевић Милана Марко, Станојевић Милка Милисав, Стевановић Александра Зоран, Стјепчевић Николе Ђорђе, Стоисављевић Јове Душан, Стојановић Ранђела Благоје, Стојановић Драгише др Даринка, Стојановић Богољуба Надежда, Стојановић Живка Никола, Стојановић Бранислава Станко, Стојчева Гаврила Савка, Стојић Душана Боримир, Суботић Рада Мира;

Шакић Фране Драго, Шашић Ивана Анкица, Шатора Чеде Војин, Шишић Сафета Хаџиб, Шкода Станка Анкица, Шкундрић Бранислава Љилана, Шпехар Марка Јосип, Штефановић Анона Стјепан, Штих Алојза Терезија, Шуваковић Ивана Здравко, Талиловић Арифа Ибрахим, Тановић Етхема Џемиљ, Ташковић Рагиба Мехмед, Тодев Диме Лена, Тодоровић Спасоја Ђорђе, Тодоровић Симе Милан, Тодоровић Рајка Мирјана, Тодоровић Станка Тројан, Томашевић Јулијана Албин, Тошић Спасоја Радојка, Трбојевић Милића Милош, Трифуновић Илије Славко, Турчиновић Адема Осман, Угљешин Саве Милева, Урошевић Радомира Радосав, Вајн Јакоба Андрија, Варга Андраша Јулијана, Варга Јосипа Ладислав, Васић Милисав Ана, Васић Бранка Вера, Васиљевски Трајка Лазо, Васиљевић Драгише Миломир, Васиљевић Спасоја Живан, Васковић Ранисав Зорка, Величковић Драгољуба Олга, Вељовић Јеротија Маринко, Виденич Јосипа Евица, Владић Пантелије Цвета, Војиновић Стојана Гордана, Возилић Јожета Франчишка, Врдољак Јосипа Лада, Вучинић Јована Драган, Вучинић Милоша Петар, Вучковечки Јураја Милан, Вујановић Недељка Вукосава, Вујић Ђура Јела, Вујовић Радоша Бранислав, Вујовић Ивана Драгица, Вуковац Симеуна Милица, Вуловић Магрета Рајко, Завишић Косте Милан, Зеленовић Марка Марија, Златин Миливоја Јелена, Злобко Антона Роман Жакел Матејка Јанез, Живановић Милана Боривоје, Живић Радивоја Живојин, Жоља Васиљке Милорад;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Абрамовић Томе Љубица, Ацић Боривоја Предраг, Аћимовић Чедомира Миломир, Аћиевска Јована Даница, Аковић Крста Ђурђа, Андрић Луке Војин, Ангеловски Панче Цветан, Ангеловски Ламбе Томо, Бабовић Станка Стојанка, Бајгорић Ибре Салко, Бајрами Емина Шабан, Баковић Јакова Госпава, Балабан Васе Вукашин, Ван Јанеза Станко, Ваничевић Петра Лина, Ванићевић Марка Мирко, Вањац Исе Смиљка, Варач Јеролима Звонко, Варас Боже Винка, Бардак Илије Љубица, Барон Антона Мијо, Бартол Ивана Марија, Басарић Андрије Вукоман, Бастаћ Јакова Мирко, Башић Јована Милунка, Батев Томе Димитар, Баус Стипе Блаж, Бажалац Саве Томислав, Беговић Јосипа Анка, Бекер Јосипа Јосип, Бенчић Зорка Бранко, Бешировић Ивана Штефанија, Бјелетић Драгомира Станислава, Влажевић Трпе Владо, Бобић Николе Јанко, Богданов Владоје Александар, Богдановска Јосипа Марија, Богдановски Трајана Стаменко, Богоновић Боже Бранко, Бојовић Жарка Слободан, Баковић-Цогић Мате Ивко, Борић Јакова Бошко, Борковац Будимира Милка, Боровчанин Милоша Мирко, Босанчић Ђуре Раде, Бошковић Гојка Душан, Бошковић Драгомира Иван, Бошњак Сретена Лепосава, Божин Здравка Жика, Брунчић Виктора Тихомир, Буловић Николе Мирко, Буразор Јовице Милан;

Церчић Стјепана Звонко, Церковић Спасоја Милосава, Цвенк Милана Даница, Цветичанин Светозара Саво, Цветко Ловре Иван, Цветковић Тодор, Чалић Косте Душан, Чаралина Боже Ксенија, Череревац Миодрага Димитрије, Черталић Мавриција Антон, Чика Милића Ђорђе, Чоловић Милана Сретен, Чрњак Мате Иван, Чулар Стипе Олга, Чунчић Андрије Стјепан, Ђатић Суље Узеир, Ђирић Сибина Јован, Ђоровић Фаика Мухамед, Ђавчевски Милана Блаже, Декет Маријана Марија, Делонга Винка Луцијан, Дељанин Маза Кима, Дервишић Суље Хакија, Димитријевић Митка Станче, Димитровски Трајана Трифун, Димоски Трајча Борис, Добревски Пале Санде, Дракулић Саве Ратко, Дрљевић Петра Светозар, Дуловић Чедомира Олга, Дворски Стјепана Стјепан, Џијановски Маноила Крсто, Ђаковић Миће Радован, Ђеловић Поне Владимир, Ђинђић Маријана Властимир, Ђокић Драгутина Смиљана, Ђорђевић Бранка Илинка, Ђорђевић Ранка Милорад, Ђорђевић Милоша Радивоје, Ђорић Жарка Живота, Ђудуровић Николе Милош, Ђуран Јове Никола, Ђурашковић Душана Милка, Ђурђевић Тане Ненад, Ђурђевић Благоја Зорка, Ђуричић Рада Живко, Ђурић Томе Лепосава, Ђурић Светозара Момчило, Ђурић Матије Надежда;

Етеровић Јураја Милан, Фантинато Јанеза Лудвик, Фелдвари Илије Даница, Фахменго Јосипа Мате, Филиповић Стевана Татјана, Фрљук Фране Јелица, Гацовска Ристе Цона, Гагић Марка Пера, Гајин Радована Петар, Гајац Петра Добрила, Галић Андрије Владимир, Гленца Марка Иво, Глишић Божидара Зорица, Глумац Ђорђа Мито, Глушчић Стјепана Бранко, Голубовски Димитрија Климе, Гомбоши Десанка, Гостић Валентина Здравко, Гошњић Живојина Радован, Говорчић Марка Иван, Гранић Бартула Блаж, Грбић Рада Зорица, Гребенар Миливоја Касија, Грковски Петра Јован, Гроздановски Косте Киро, Хаџивељковић Николе Александар, Хајдуковић Нјака Милан, Халупка Ивана Драгутић, Хасић Хивзе Зајим, Хаскић Хасана Адем, Хоџић Авде Раза, Хостник Јанеза Јанез, Хусковић Мехмеда Нијаз, Ибраими Исмаила Магбула, Ичокаева Николе Добрила, Илић Гргура Драгица, Илић Радомира Милош, Илић Војислава Радоје, Илић Милутина Видосава, Илијевић Крсте Милан, Имамовић Мујсура Сеад, Иванишевић Јакова Јосип, Иванковић Санда Благоица, Ивановски Трипе Александар, Ивковић Марка Милка, Ивковић Станислава Петар, Ивошевић Алексе Радован;

Јадрешко Влажа Јосип, Јаковљевић Живорада Тереза, Јаневска Бошка Мирјана, Јанушић Павла Јосип, Јањатовић Милорада Драгољуб, Јевтић Марка Петаран, Јон Вељка Лидија, Јосифовски Драгана Светислав, Јовановић Драгутина Добрила, Јовановић Момчила Јованка, Јовановић Ивана Маргита, Јовановић Благоја Милутин, Јовановић Николе Вида, Јунгић Василије Живко, Јуречић Николе Наталија, Јурковић Влажа Катица, Качаревић Живојина Живанко, Каностревац Нађе Раде, Караић Вице Весна, Каран Манојла Драгица, Казарић Исмета Шахир, Кеченовић Михајла Марија, Кендеш Ивана Анђело, Керић Јована Симо, Клачар Јефте Живан, Клепо Ахмеда Хасан, Кнезовић Луке Антон, Кнежевић Луке Никола, Кнежевски Благоја Андрија, Кокотовић Антуна Драгица, Коловски Антов Богдан, Кордић Душана Бранко, Кордић Лазара Милан, Косановић Јове Марија, Костић Драгутина Душан, Костић Благоја Кадивка, Костић Рудолфа Милка, Костић Драгутина Момчило, Ковач Албина Антон, Ковач Ибре Ибрахим, Ковачевић Михајла Јован, Ковачевић Илије Милан, Крагуљ Благоја Манојло, Крајновић Милана Марија, Краљ Јакова Иван, Крговић Вука Драгољуб, Кричковић Марка Лепосава, Кривокућа Николе Предраг, Крсмановић Реџе Симо, Кртањек Фране Славо, Куић Марка Фране, Кукић Јуре Зденко, Куњић Милана Боривоје, Курбалдја Јове Славо, Курћубић Михајла Војислав, Кузмановски Цветка Глигор;

Лавров Ане Александар, Лазаревић Михајла Миленко, Ливачић Мије Шиме, Ловрић Андрије Драгоје, Лучић Раде Милка, Лукић Стеве Софија, Луша Вице Јерко, Лабор Луке Мате, Лакић Благоја Томислав, Ласић Александра Марија, Лаушин Јакова Мирослав, Лешченко Антона Божена, Лончар Дане Милица, Луџић Туње Иван, Љубеновић Ернеста Анкица, Мачкић Јове Васо, Маџерић Чедомира Милка, Максимовић Илије Нада, Малек Николе Вера, Малиховски Крета Димитар, Мањарић Јосипа Амалија, Маравић Ивана Палма, Маричић-Јеличић Синише Вишеслава, Марић Ђуре Марко, Марин Милана Мирко, Маришковић Цветка Добривоје, Маринковић Спасоја Милан, Мариновић Ивана Анте, Маринковић Мишка Грга, Марјановић Миладина Срећко, Маркота Ивана Јуре, Марковић Мартина Ивица, Марковић Светомира Љубисав, Марковић Спасоја Миодраг, Марковић Божидара Радосав, Марковић Петра Стево, Марковић Јосипа Војислав, Мартиновић Антона Јосип, Матпала Исидора Зорица, Матић Светислава Борислав, Матић Станоја Миладин, Матијашевић Саве Петар, Матковић Крета Срећка, Мавсар Лазара Еросина;

Медак Младена Саво, Медер Ивана Јосип, Медич Душана Мирко, Мештеровић Уроша Вера, Михаиловић Светислава Владан, Михајловски Александар Бошко, Михајлут Петар, Микић Милана Недељко, Микулендра Мила Дујо, Милановић Животе Слободан, Милета Мате Тона, Милетић Јована Александар, Милеуснић Милоша Милан, Миличевић Радомира Рада, Миличевић Јозе Станко, Милић Драге Ђорђе, Милић Николе Вељко, Миличић Фране Марија, Милосављевић Живка Драгица, Милошевић Добросава Драгиша, Милошевић Мате Јосипа, Милошевић Влада Миланка, Милошевић Владе Сретен, Милошевић Милоша Верољуб, Миловановић Станислава Душан, Миловановић Момчила Руменија, Милутинов Лазара Иванка, Миљан Ивана Милка, Миљковић Милана Александар, Мирковић Љубомира Ружа, Мисиркић Слава Лазар, Мишкец Цирица Антун, Митер Марина Каја, Митровић Маријана Вјекослава, Мохар Виктора Франц, Мучибабић Јове Момчило, Мујичић Мустафа Мехмед, Мујић Новака Зорка, Мулић Рамиза Џемал, Муминовић Османа Хусо, Мупич Игнаца Мартин, Мустур Иве Шпиро;

Наду Франца Данијел, Најдек Јозефа Лудвик, Недељковић Јарге Мико, Неџић Томе Бранислав, Николић Живојина Милорад, Николов Јанаки Димитар, Никушев Цветана Ангел, Новаковић Милутина Миле, Ножина Јанеза Катица, Огненовски Ђорђа Драган, Оташевић Драгутина Милева, Пандилов Јована Панчо, Пањковић Мирка Милан, Парган Смаје Смаил, Паро Ернеста Маријана, Пауновска Стојанова Босилка, Павловић Драгомира Александар, Павловић Васе Бошко, Павловић Васе Миле, Пефћели Ахмета Фаик, Пеливански Милутина Мирјана, Перовски Стевана Сретен, Перушковић Драга Јелена, Пешић Јована Стјепанија, Пешут Карла Манда, Пети Стјепана Златко, Петковић Јована Веселин, Петричић Драгутина Олгица, Петрић Џирице Звонко, Петровић Владимира Душан, Петровић Михајла Марија, Петровић Радојке Стојан, Петровић Живана Владислав, Петровић Симеуна Владо, Пивљанин Данила Милко, Пјевчевић Велимира Владимир, Плетикосић Јуре Марко, Половина Стевана Љубомир, Пољак Васе Урош, Пољанец Јожета Хермина, Погрнац Болта Антун, Поповић Марка Бранко, Поповски Јована Ефтим, Посавет Винка Ивица, Прек Шимуна Ивка, Пуховски Мартина Драго, Пушара Сретка Миленко, Пушкар Душана Душанка;

Раџић Симе Лука, Радосављевић Лазара Јелица, Радовић Јована Ђуре, Радовић Трене Мирјана, Радовић Драгољуба Стојан, Рајачић Михајла Владо, Рајковичевски Милана Александар, Рајновац Петра Славо, Рајновић Милана Јованка, Ракановић Мила Јован, Ракић Страшимира Златија, Ралић Ђуре Миле, Рапо Јозе Иван, Реџеци Синана Сабри, Ри-

бичић Марјана Љубо, Рибичић Мате Ранко, Ригхи Винка Анте, Рихтар Јернеја Цвето, Ристић Љуба Милена, Ркман Марка Стеван, Рогановић Трипка Жарко, Ровшник Виктор Виктор, Рожић Триве Стево, Рутар Ивана Марија, Ружић Боже Вида, Самарџић Неђе Миодраг, Саветић Тодора Ђуро, Саветић Методија Ефимија, Савић Владислава Станимир, Савић Остоје Видосава, Секулић Обрада Слободан, Сељими Аслана Ирфан, Симонинек Јосипа Станислав, Симоновић Љубомира Драган, Сказлић Анте Анка, Скроза Доменика Јаков, Сладолев Крсте Анка, Смолковић Милана Јосип, Софиљ Душана Воро, Спахић Деде Рамиз, Спаин Мате Неда, Спанца Хаљиља Јусуф, Спасић Мате Милица, Спасов Боге Димче, Станаревић Марка Милан, Станчевић Ђуре Стево, Станчић Бранка Никола, Станишић Милоша Милош, Станковић Ђуре Милица, Станковић Васе Петар, Станојевић Божидара Хранислав, Старчевић Симе Душан, Стефановић Стевана Даница, Стевановић Љубише Драган, Стевановић Илије Љиљана, Стевановић Анте Светозар, Стевановић Ђорѓа Живорад, Стојаковић Саве Вера, Стојановић Станка Катица, Стојановски Блаже Никола, Стокрпа Дане Стеван, Стошић Флорјана Стјепан, Стошић Стеве Верица, Стратевски Мојса Влаже, Судум Радована Лука;

Шапчанин Суље Неџиб, Шаренац Видака Јован, Шћепановић Радомира Радмила, Шечић Салиха Рифат, Шегина Јанеза Јоже, Шегота Анте Ана, Шемовић Ђуре Милка, Шибалић Миљка Радослав, Шилц Јожеца Франц, Ширгоски Стојана Драго, Шкаричић Ивана Тонка, Шкулфић Ивана Иво, Шормаз Милоша Миодраг, Шпања Аугустина Русилка, Штрбац Петра Младен, Тасевски Николе Илија, Тавчар Антона Винко, Тасевски Николе Илија, Тавчар Антона Андреја, Телегучи Ивана Иван, Тишљар Саве Даница, Тодоровић Илије Гордана, Тодоровић Видака Косара, Тодоровски Јордана Дане, Томамовић Илије Стојан, Томић Ивана Владо, Топаловић Миласав Младен, Торбовски Тасев Наум, Трајановски Ђорѓа Драган, Трајковска Славе Љубица, Траубер Љубомира Борис, Трифковић Марка Стеван, Трифуновић Стевана Живко, Тројановић Антуна Никола, Трпевски Бориса Благоје, Трумбеташ Јураја Стјепан, Тулек Идриза Мухарем, Туркушић Сулејмана Авдулах;

Улдријан Ивана Крешмир, Урдић Антона Станко, Варга Фране Катица, Васић Лазара Јелена, Василевски Стојча Благоје, Василевски Јована Душан, Васиљевић Николе Јосип, Васиљевић Мирка Оливера, Васовић Вуксана Вишња, Вебер Хуге Симон, Велковска Трајче Нада, Велковски Косте Јован, Вељковић Софронија Миливоје, Везировић Павла Сокица, Вивод Андије Ђурика, Влаховић Стојана Нада, Влаисављевић Милана Владимир, Војиновић Милутина Миленко, Вокић Јована Ристо, Волков Василија Никола, Вучиновец Фране Иво, Вучковски Бошка Борис, Вудраг Јерка Јерко, Вујић Тодора Душан, Вујовић Косте Ружица, Вукчевић Сима Станко, Вукић Мате Марија, Вукмировић Илије Јован, Вуковић Веселина Лазар, Вуксан Јована Петар, Вуксановић Лазара Здравко, Вушир Мије Јагица, Залар Јанеза Франц, Здравковић Александар Ружица, Зечевић Јована Ђурѓа, Зоричић Зденка Едуард, Зупан Франца Иван, Живковић Александра Драган, Живковић-Стојановић Миленка Србислава, Живковић Ђуре Станко, Жрвнар Николе Божо

Бр. 172
22 декември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

340. Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —	581
341. Закон за основите на системот за осигурување на имоти и лица — — — — —	582
342. Закон за измени и дополненија на Законот за меѓурејубличките и меѓудржавните води — — — — —	590
343. Закон за измени и дополненија на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали — — — — —	592
344. Закон за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач (Пречистен текст) — — — — —	593
345. Наредба за податоците што Сојузниот секретаријат за народна одбрана и воените единици и воените установи ги доставуваат до Службата на општественото книговодство — — — — —	596
346. Наредба за определување на посебните капацитети и инвестиционата опрема при чија изградба или набавка на вложените парични средства на Југословенската народна армија даноци и други давачки можат да се воведуваат само со сојузен закон — — — — —	597
347. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“ — — — — —	597
348. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата „Yugoslavie“ — — — — —	597
349. Одлука за измени на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1976 година — — — — —	597
350. Спогодба за промена на затечените цени за бокс-палети — — — — —	598
351. Спогодба за промена на затечените цени за машини за цевки РНС-2, висечки скелиња и дигалки за висечки скелиња, за придружна опрема и за нивни резервни делови — — — — —	598
Исправка на Решението за намалување на царината на увозот во 1976 година на склопови, потсклопови и делови за производство на патнички автомобили — — — — —	598
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни конта во Основниот контен план за организациите на здружениот труд — — — — —	598
Исправка на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	598
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за серуми и вакцини — — — — —	599
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за крв и за деривати од крв — — — — —	599
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за инфузиони раствори и за системи за инфузија — — — — —	599
Укази — — — — —	599
Одликувања — — — — —	599
Меѓународни договори — — — — —	597

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“ Белград, Јована Ристиќа 1, Пошт. фак. 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Маповиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1.
Печати: Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17